

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 71

Год. LXVI

Вторник, 25 мај 2010

Цена на овој број е 260 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1281. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати со продажбата.....	2	1287. Правилник за изменување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени.....	25
1282. Одлука за определување на дејностите од пошироко значење и интерес за кои што ќе може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на меѓуопштинската соработка.....	3	1288. Правилник за изменување на Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите.....	27
1283. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на министерството за одбрана.....	8	1289. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите.....	44
1284. Одлука за престанок и за давање на времено користење на дел од недвижна ствар на Националната установа „Фестивал Охридско лето“ - Охрид.....	8	1290. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од геодетско катастарскиот информационен систем и за начинот на издавање на податоци од катастарот на недвижностите.....	72
1285. Програма за детални геолошки истражувања за 2010 година.....	8	1291. Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана.....	94
1286. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот.....	10	1292. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	94
		Огласен дел.....	1-48

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1281.

Врз основа на член 87 став 4 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/05, 4/08 и 48/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА И ПОСТАПУВАЊЕ СО СТОКА КОЈА Е ОДЗЕМЕНА ИЛИ КОЈА Е ОТСТАПЕНА ВО КОРИСТ НА ДРЖАВАТА И ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА СТЕКНАТИ СО ПРОДАЖБАТА

Член 1

Во Уредбата за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати со продажбата („Службен весник на Република Македонија“ број 108/05 и 45/07), во член 1 во став (2), во алинеја 1, по зборот „закон“ се става записка и се додаваат зборовите „освен стоката која е одземена во кривична и прекршочна постапка“.

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:
„Царинскиот орган надлежен за работите за продажба, на барање на лицето од кого стоката е одземена или на сопственикот на стоката, до последниот работен ден пред денот на објавување на продажбата, може да му ја предаде стоката на тоа лице доколку ја плати проценетата вредност на стоката и го подмири евентуалниот царински долг, даноците и сите други давачки кои се пресметуваат и наплатуваат при увозот, како и сите трошоци кои ги имал царинскиот орган за складирање, транспорт и проценка на вредноста на стоката.“

Член 3

Членот 8 се брише.

Член 4

Членот 9 се брише.

Член 5

Членот 11 се менува и гласи:
„(1) Стоката по правило се продава по пат на прибирање на понуди доколку проценетата вредност на стоката од ист вид, којашто ја презел царинскиот орган во поединечна постапка, изнесува помалку од 5.000 ЕВРА во денарска противвредност.

(2) Постапката на продажба со прибирање на понуди ја спроведува царинскиот орган надлежен за работите за продажба кој објавува повик за прибирање на понуди, обврзително на интернет страната на Царинската управа.

(3) Повикот од став 2 на овој член се истакнува најмалку 10 дена од моментот на објава на повикот на огласната табла и објава на веб страницата на Царинската управа и во истиот треба да биде наведена проценетата вредност на стоката, увозните давачки и даноци кои треба да се платат, доколку заинтересираниот купувач има намера стоката да ја пушти во слободен промет, како и местото и времето во кое ќе биде овозможен преглед на стоката која се продава.

(4) Царинскиот орган надлежен за работите за продажба по истекот на рокот од став 3 на овој член ги разгледува пристигнатите понуди и избира најповолен

понуѓувач. Се смета дека повикот за прибирање на понуди е успешен доколку на истиот биде доставена најмалку една понуда со повисока вредност од проценетата. Царинскиот орган надлежен за работите за продажба може да продаде стока и на физички лица доколку не претставува стока од комерцијална природа.

(5) Доколку на повикот за прибирање на понуди немало заинтересирани купувачи, односно не била доставена ниту една понуда со повисока вредност на стоката од проценетата, царинскиот орган надлежен за работите за продажба може да ја намали вредноста на стоката најмногу до половината од проценетата вредност и да го повтори повикот за прибирање на понуди. Доколку и на повторениот повик не била доставена ниту една понуда, царинскиот орган надлежен за работите за продажба може да ја продаде стоката со непосредна спогодба.“

Член 6

Во член 12 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

"(2) Стоката која брзо се расипува треба да се продаде во период од 36 до 48 часа.

(3) Царинската управа преку Министерството за финансии на секои шест месеци до Владата на Република Македонија доставува извештаи за реализација и продажба на стока која брзо се расипува.,,

Член 7

Во член 13 во став (1) бројот „1.000“ се заменува со бројот „5.000“.

Член 8

Членот 14 се менува и гласи:

„(1) На јавната лицитација на стока од член 1 од оваа уредба можат да учествуваат правни лица со седиште на територијата на Република Македонија доколку ја уплатат пропишаната кауција и доколку се регистрирани за промет со стоката која се продава по пат на лицитација и тоа треба да го докажат со решение или извод од Централниот регистар на Република Македонија не постар од 30 дена.

(2) На јавната лицитација покрај правните лица може да учествуваат и физички лица доколку стоката која се продава не претставува стока од комерцијална природа.

(3) На јавната лицитација не можат да учествуваат лица вработени во царинската служба, како и членови на нивно потесно семејство односно лица со кои живеат во заедница.

(4) Пред започнувањето на јавната лицитација понудувачите треба да уплатат кауција на сметката определена од Комисијата од член 13 став 2 на оваа уредба, или да приложат банкарска гаранција со кој се гарантира плаќање на кауцијата и која изнесува 10% од почетната цена на стоката која планираат да ја купат, но износот не може да биде помал од 500 ЕВРА во денарска противвредност.

(5) На јавната лицитација учествува само понудувач којшто ќе приложи доказ за уплатена кауција“.

Член 9

Во член 15 во ставот 7 зборовите „непосреден договор“ се заменуваат со зборовите „непосредна спогодба“.

Ставот 8 се брише.

Член 10

Насловот на Глава VIII се менува и гласи:
„ VIII. Бесплатно отстапување на одземена или отстапена стока“

Член 11

Во член 21 во став (1) по зборот „одземената“ се додаваат зборовите „и отстапената стока во корист на државата“.

Ставот (2) се брише.

Ставот (3) станува став (2).

Член 12

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 51-2314/1
4 мај 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1282.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ПОШИРОКО ЗНАЧЕЊЕ И ИНТЕРЕС ЗА КОИ ШТО ЌЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗДВОЈУВААТ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се уредува определувањето на дејностите од пошироко значење и интерес за кои што ќе може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на меѓуопштинската соработка која се воспоставува во областите во кои се децентрализираните надлежностите.

Член 2

Дејностите од пошироко значење и интерес за кои може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на меѓуопштинската соработка (во натамошниот текст: дејностите) се определуваат во согласност со приоритетите за развој утврдени во националните стратешки документи за развој.

Член 3

Определувањето на дејностите е за период од три години и тие се утврдуваат во посебна листа која е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука (во натамошниот текст: листа).

Листата ги содржи: приоритетот; дејностите и областите во кои се определуваат дејностите; поврзаноста со законската регулатива; поврзаноста со националните стратешки документи за развој; рангот во анкетата спроведена меѓу општините; поврзаноста со финансиските планови за имплементација на националните стратешки документи за развој; потешкотии за самостојно преземање на активност од страна на општината и забелешка.

Листата се обновува по истекот на утврдениот период од став 1 од овој член, на предлог на Министерството за локална самоуправа.

Листата може да се дополни со нови дејности и пред истекот на утврдениот период од став 1 од овој член, на предлог на Министерството за локална самоуправа.

II. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ

Член 4

При определувањето на дејностите се врши:

- преглед на законската рамка релевантна за меѓуопштинската соработка;
- преглед на стратешките документи за развој, вклучувајќи ги и соодветните финансиски планови;
- преглед на приоритетите во процесот на интеграција во ЕУ за кои што е предвидено учество на општините, односно планските региони, вклучувајќи ги и соодветните финансиски планови;
- консултирање на општините за општинските приоритети за меѓуопштинска соработка;
- дефинирање на листа.

Постапката за определување на дејностите треба да се започне најмалку шест месеци пред истекот на периодот за кој е донесена на тековната листа.

а) Преглед на законска рамка за меѓуопштинска соработка

Член 5

Прегледот на законската рамка од значење за меѓуопштинската соработка опфаќа:

- разгледување на Законот за меѓуопштинска соработка;
- разгледување на Законот за локална самоуправа;
- разгледување на законите што се однесуваат на областите во кои се децентрализираните надлежностите;
- други релевантни правни акти.

Прегледот на законската рамка релевантна за меѓуопштинската соработка треба да обезбеди цврста основа за соодветните важечки прописи, вклучително и прописите за дејностите со потенцијал за меѓуопштинска соработка.

б) Преглед на стратешките документи за развој

Член 6

Прегледот на стратешките документи за развој подразбира консултирање на документи релевантни за тековниот период на кој ќе се однесува листата.

При прегледот на стратешките документи треба да бидат опфатени:

- Програмата за работа на Владата на Република Македонија
- Национален план за развој
- Национален просторен план
- Стратегија за регионален развој на Република Македонија
- Стратегија за одржлив развој
- Национална стратегија за транспорт
- Програми за развој на планските региони
- други акти од значење за меѓуопштинската соработка.

При прегледот на стратешките документи за развој треба да се имаат предвид:

- приоритетите, целите и задачите на планот, стратегијата, односно програмата и
- Финансискиот план (средствата) за спроведување на планот, стратегијата, односно програмата.

в) Преглед на приоритетите во процесот на интеграцијата во Европската унија

Член 7

Прегледот на приоритетите во процесот на интеграцијата во Европската унија подразбира консултирање на документи релевантни за тековниот период на кој ќе се однесува листата.

При прегледот на приоритетите во процесот на интеграција во Европската унија треба да бидат опфатени:

- Спогодбата за стабилизација и асоцијација на Република Македонија со Европската унија (ССА)
- Партнерството за пристапување кон ЕУ
- Националната програма за усвојување на правото на Европска унија
- Претпристапната економска програма (ПЕП)
- други релевантни документи.

При прегледот на приоритетите во процесот на интеграција во Европската унија треба да се имаат предвид:

- приоритетите, целите и задачите на планот, стратегијата, односно програмата и
- финансискиот план (средствата) за спроведување на планот, стратегијата, односно програмата.

При прегледот на приоритетите во процесот на интеграција во Европската унија треба да се примени методот на „вкрстување“ на приоритетите од консултираните документи коишто се однесуваат на дејностите.

Прегледот на приоритетите во процесот на интеграција во Европската унија треба да обезбеди категоризација на приоритетите од консултираните документи од аспект на можностите за нивно реализирање преку меѓуопштинска соработка.

г) Консултирање на општините за општинските приоритети за меѓуопштинската соработка

Член 8

Консултирањето на општините за општинските приоритети за меѓуопштинска соработка се спроведува од страна на Министерството за локална самоуправа за обезбедување на информации за потребите на општините.

Консултирањето на општините за општинските приоритети за меѓуопштинска соработка треба да биде спроведено преку анкета.

Консултирањето на општините треба да биде направено на репрезентативен примерок, дефиниран според големината на општините, бројот на жители, видот на општините (урбани или рурални), нивото на развој и други критериуми, во зависност од потребите.

При консултирањето на општините за нивните приоритети за меѓуопштинска соработка треба да се имаат во предвид приоритетите и потребите на општините, кои можат да придонесат во давањето на јавните услуги на локално ниво на поефикасен и поефективен начин, исполнување на заедничките цели на страните што соработуваат (општините) и унапредување на квалитетот на животот на нивните граѓани.

д) Дефинирање на листа на дејностите

Член 9

Дефинирањето на листата на дејности се базира на вкрстување на приоритетите коишто произлегуваат од прегледот на релевантните стратешки документи и процесот на консултирање на општините.

Член 10

Вкрстувањето на приоритетите коишто произлегуваат од прегледот на релевантните документи и процесот на консултирање на општините треба да резултира во:

- класификација на наодите добиени при прегледот на документите и консултирањето на општините, за да се означи кој приоритет со која дејност е поврзан и да се утврди со кои дејности за меѓуопштинска соработка се поврзани најголем број од приоритетите на стратешките документи и општините;
- класификација на дејностите, согласно нивната поврзаност со целите на постоечка Стратегија, Програма, односно План, за да се означи конкретната поврзаност на одделните дејности за меѓуопштинска соработка со конкретната Стратегија, Програма, односно План и да се утврди кои дејности за меѓуопштинска соработка се поврзани со најголем број од приоритетите на стратешките документи и општините;
- класификација на дејностите, согласно нивната поврзаност со финансиските планови, односно средствата алоцирани за имплементација на постоечка Стратегија, Програма, односно План, за да се означи конкретната поврзаност на одделните дејности за меѓуопштинска соработка со конкретните финансиски средства алоцирани за имплементација на Стратегија, Програма, односно План и да се утврди кои дејности за меѓуопштинска соработка имаат најголема поврзаност со финансиските планови на стратешките документи;
- класификација на дејностите, согласно можностите, односно потешкотиите за преземање или извршување на назначената дејност поединечно од страна на општината, за да се утврди кај кои дејности општините се соочуваат со најголеми потешкотии доколку истите ги извршуваат самостојно.

Член 11

(1) Определувањето на дејностите во листата се врши во согласност со :

- поврзаноста на дејноста со националните приоритети за развој;
- можноста да се обезбеди финансирање на дејноста во рамките на постојна финансиска рамка од важечка Стратегија/Програма, односно План;
- капацитетите на општините за индивидуално спроведување на надлежностите ;
- други критериуми, оценети како релевантни за референтниот тригодишен период на важност на листата на дејности од пошироко значење и интерес што можат да се реализираат преку меѓуопштинската соработка.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2436/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**Листа на дејностите
од пошироко значење и интерес за кои може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на
меѓуопштинската соработка за периодот 2010-2012**

При ори тет	Област Дејност	Поврзаност со законската регулатива	Поврзаност со националните стратешки документи за развој	Ранг во анкетата спроведена меѓу општините	Поврзаност со финансиските планови за имплементација на националните стратешки документи за развој	Потешкотии за самостојно преземање на активноста од страна на општината	Забелешка:
1.	Урбанистичко планирање 1.1. Управување со градежното земјиште	- Закон за локална самоуправа, член 22 (Службен весник 28/04) - Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник 51/05; 28/04)	Национален просторен план (НПП) СРР приоритети: - Градење на функционално-просторни структури во планските региони (Приоритет 2.2) Програма на Владата: - Децентрализација на управувањето со градежното земјиште	3	Финансиски средства од Буџетот на РМ алоцирани за имплементација на НСП, СРР и Програмата на Владата	Дел од општините, посебно помалите, се соочуваат со сериозни проблеми во однос на капацитетот самостојно да ја извршуваат оваа дејност	Управувањето со градежното земјиште е дефинирано како еден од највисоките тековни приоритети на Владата во однос на процесот на децентрализација
2.	Подигнување на капацитетите на општините за спроведување на обврските од процесот на децентрализација 2.1. Управување со локалните финансии 2.2. Надзор врз реализацијата на надлежностите на локално ниво	- Закон за локална самоуправа, член 22 (Службен весник 28/04) - Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник 61/04; 96/04, 67/07)	Партнерство за пристапување кон ЕУ: - Да се обезбеди задоволително ниво на собирање на општинските даноци во земјата - Да се обезбеди задоволително ниво на бројот и компетентноста на општинската администрација - Да се зајакне транспарентноста и одговорноста на општинските администрации. Посебно, да се зајакнат	5	Финансиски средства од Буџетот на РМ алоцирани за имплементација на Програмата на Владата 2006-2010 ИПА фондови (компонента 1)	Дел од општините, посебно помалите, се се соочуваат со сериозни проблеми во однос на капацитетот самостојно да ја извршуваат оваа дејност	Преминот на определен број општини од една во друга фаза на децентрализација не завршен и во голема мерка е условен од недоволните капацитети на општинската администрација во тие општини. Ова посебно се однесува на комплетирањето на фискалната децентрализација и врз надзорот на реализацијата на

	децентрализираните надлежности			внатрешните контроли и ревизии Програма на Владата 2006-2010: - Градење на капацитетите на јавната администрација и локалната самоуправа (Стратешка цел 3)		3.
Постојната состојба во општините во поглед на комуналната инфраструктура, посебно инфраструктурата поврзана со управување со отпадот, управување со водите, градењето и одржувањето на локални патништа не е на задоволително ниво. Подобрувањето на состојбата е определено како приоритет во повеќе стратешки документи за развој, а истовремено се јавува како главен приоритет на општините	Дел од општините, посебно помалите, се соочуваат со сериозни проблеми во однос на капацитетот самостојно да ја извршуваат оваа дејност	Финансиски средства од Буџетот на РМ алоцирани за имплементација на НПП, СРР и СИЖС НРП – финансиска матрица	1	внатрешните контроли и ревизии Програма на Владата 2006-2010: - Градење на капацитетите на јавната администрација и локалната самоуправа (Стратешка цел 3)	- Национален просторен план (НРП) НРП приоритети за јавни инвестиции: - Економска инфраструктура (Приоритет 3) СРР приоритети: - Развивање на современа и модерна инфраструктура во планските региони (Приоритет 1.2) - Заштита на животната средина (Приоритет 1.7) Стратегија за инвестиции во животната средина (СИЖС)	3.
Економската основа на поголемиот дел од општините е на прилично ниско ниво. Истовремено, повеќето општини, посебно помалите, се соочуваат со проблемот на	Помалите општини се соочуваат со сериозни проблеми во однос на капацитетот самостојно да ја извршуваат оваа дејност	Финансиски средства од Буџетот на РМ алоцирани за имплементација на	2	НРП приоритети за јавни инвестиции: - Конкурентност на корпоративниот сектор (Приоритет 1) - Економска инфраструктура (Приоритет 3) - Земјоделски и рурален	- Закон за локална самоуправа, член 22 (Службен весник 28/04) - Закон за комунални дејности, член 16 (Службен весник 45/97, 23/99, 45/02) - Закон за управување со отпадот (Службен весник 68/04) - Закон за патниот сообраќај (Службен весник 68/04, 127/06)	4.
				Локален економски развој 4.1. Јавно-приватни партнерства 4.2. Привлекување на инвестиции (слободни	- Закон за локална самоуправа, член 22 (Службен весник 28/04) - Закон за туристичка дејност (Службен весник 62/04, 89/08) - Закон за	4.

	<p>економски зони и сл.) 4.3. Пристап до финансиски за економските субјекти</p>	<p>Угостителство (Службен весник 62/04, 89/08)</p>	<p>развој (Приоритет 4) СРР цели: - Поддигнување на конкурентноста на регионите - Намалување на диспаритетите помеѓу и внатре во регионите</p>	<p>СРР НРП – финансиска матрица</p>		<p>недоволен капацитет и инструменти за поттикнување на економскиот развој. Меѓуопштинската соработка може да обезбеди поголеми ефекти споредено со индивидуалните активности на општините</p>
<p>5.</p>	<p>Социјална заштита и грижа за децата 1.1. Згрижување на социјално загрозени лица 1.2. Домови за згрижување и нега на стари лица 1.3. Детски градинки</p>	<p>- Закон за локална самоуправа, член 22 (Службен весник 28/04) - Закон за социјална заштита (Службен весник 50/97; 16/00; 17/03; 65/04; 62/05; 111/05; 21/06; 40/07; 98/08; 161/08)</p>	<p>НРП приоритети за јавни инвестиции: - Развој на човечките ресурси (Приоритет 2) СРР приоритети: - Поддигнување на нивото на социјален развој во планските региони (Приоритет 2.4) Програма на Владата 2006-2010: - Поддигнување на животниот стандард на граѓаните (Општа цел)</p>	<p>Финансиски средства од Буџетот на РМ алоцирани за имплементација на СРР и Програмата на Владата НРП – финансиска матрица</p>	<p>Помалите општини се соочуваат со сериозни проблеми во однос на капацитетот самостојно да ја извршуваат оваа дејност</p>	<p>Социјалната заштита во некои од општините е на многу ниско ниво, посебно во однос на установите за социјално загрозени и стари лица, недоволниот број на детски градинки или нивното непостоење во помалите општини што имплицира проблем во однос на извршувањето на оваа надлежност на локално ниво. Меѓуопштинската соработка може да обезбеди поголеми ефекти споредено со индивидуалните активности на општините</p>

1283.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за одбрана – Скопје му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште кое претставува: дел од КП бр.147/12 КО Злокуќани во површина од 5 437м² (идеален дел 1229/-5437 м²), КП.бр.147/4 КО Злокуќани во површина од 8211м², (идеален дел 7484/8211м²), КП.бр.140/4 КО Злокуќани во површина од 327м², КП.бр.146/2 КО Злокуќани во површина од 9 598 м², КП бр.147/10 КО Злокуќани во површина од 5 026 м², КП бр.147/15 КО Злокуќани во површина од 12055 м², (идеален дел 3430/12055м²) КП.бр.138/3 КО Злокуќани во површина од 1512 м², КП.бр.147/3 КО Злокуќани во површина од 1151м², (идеален дел 945/1151м²), КП.бр.139/2 КО Злокуќани во површина од 1840м², (идеален дел 1596/1840м²), КП.бр.147/2 КО Злокуќани во површина од 2886 м², КП.бр.140/5 КО Злокуќани во површина од 358 м², (идеален дел 31/358 м²), КП.бр.142/5 КО Злокуќани во површина од 8388 м², КП.бр.143/2 КО Злокуќани во површина од 232 м², (идеален дел 80/232м²), КП.бр.146/3 КО Злокуќани во површина од 47м², КП.бр.147/11 КО Злокуќани во површина од 6564 м², (идеален дел 596/6564 м²), КП.бр.147/2 КО Злокуќани во површина од 2886м², (идеален дел 1581/2886м²), КП.бр.147/13 КО Злокуќани во површина од 8043м², (идеален дел 5276/8043м²), КП.бр.160/2 во површина од 36м², КП.бр.147/8 КО Злокуќани во површина од 9070 м², КП.бр.147/16 КО Злокуќани во површина од 8736м², (идеален дел 7842/8736м²) сопственост на Република Македонија а евидентирано во имотни листови бр.2127, 2120, 2125, 2130, 2108, 2107, 2126, 2109, 2140, 2128, 2124, 2138 и 2131.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51- 2464/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1284.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05. 2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА „ФЕСТИВАЛ ОХРИДСКО ЛЕТО“- ОХРИД****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на дел од недвижна ствар – канцеларија бр. 325 со површина од 19 м², на третиот кат, во објектот на бул. „М.Х. Јасмин“ бб Скопје, евидентирана во Имотен

лист број 53637, Катастарска парцела 11613, за Катастарска општина Центар 1, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава во времено користење од пет години, без надомест на Националната установа „Фестивал Охридско лето“- Охрид.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за култура и Националната установа „Фестивал Охридско лето“- Охрид, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2650/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

1285.

Врз основа на член 5 став 5 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
ЗА 2010 ГОДИНА****I**

Со оваа програма се утврдуваат локалитетите на кои ќе се вршат деталните геолошки истражувања на минерални суровини за 2010 година и тоа за: неметални минерални суровини, метални минерални суровини, украсен камен, минерални, геотермални води и подземни води за пиење.

II

Во зависност од видот на минералните суровини деталните геолошки истражувања може да се вршат на следните локалитети:

- I-НЕМЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ**
- Т-1/1. минерална суровина кварц на локалитетот “Рамниште“ с. Ораов Дол – Велес;
 - Т-1/2. минерална суровина кварц на локалитетот “Брија“ с. Мојанци – Арачиново;
 - Т-1/3. минерална суровина кварц на локалитетот “Рамна Нива“ с.Богомила - Велес;
 - Т-1/4. минерална суровина кварц на локалитетот “Црн Камен“– Бутел;
 - Т-1/5. минерална суровина кварц на локалитетот “Самгабе“ с. Бањица – Чашка;
 - Т-1/6. минерална суровина шкрилец на локалитетот “Голи Рид“ с. Попчево – Струмица;
 - Т-1/7. минерална суровина андезит на локалитетот “Голема страна и Дервен“ с. Биљановце – Куманово;
 - Т-1/8. минерална суровина дијабаз на локалитетот “Кошарска Река“– Валандово;
 - Т-1/9. минерална суровина варовник на локалитетот “Скрка“ с. Рич – Струмица;
 - Т-1/10. минерална суровина варовник на локалитетот “Краста“ с. Чегрене – Гостивар;

- Т-1/11. минерална суровина варовник на локалитетот „Горна Краста“ с. Говрлево – Сопиште;
- Т-1/12. минерална суровина варовник на локалитетот „Голеш“ с. Дебриште – Кавадарци;
- Т-1/13. минерална суровина варовник на локалитетот „Краста“ с. Опејнца – Охрид;
- Т-1/14. минерална суровина варовник на локалитетот „Добарски Жеден,, – Желино;
- Т-1/15. минерална суровина варовник на локалитетот „Бел камен,, с. Стенковец – Чучер Сандево;
- Т-1/16. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Вратница“ – Јегуновце;
- Т-1/17. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Горна Бањица“ – Гостивар;
- Т-1/18. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Копаница,, – Сарај;
- Т-1/19. минерална суровина варовник на локалитетот „Жељковац,, – Чучер Сандево;
- Т-1/20. минерална суровина варовник на локалитетот „Бабуш“ с. Заграчани – Струга;
- Т-1/21. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Волковија“ – Брвеница;
- Т-1/22. минерална суровина дијабаз на локалитетот „с. Слупчане,, – Липково;
- Т-1/23. минерална суровина дијабаз на локалитетот „Стара Корија,, – Липково;
- Т-1/24. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „Сирково“ – Росоман;
- Т-1/25. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „Лепа Страна“ с. Сарамзалино – Лозово;
- Т-1/26. минерална суровина песок на локалитетот „с. Средно Коњаре“ – Петровец;
- Т-1/27. минерална суровина песок на локалитетот „с. Ново Коњарево,, – Ново Село;
- Т-1/28. минерална суровина песок на локалитетот „Курија“ – Неготино;
- Т-1/29. минерална суровина песок на локалитетот „с. Трубареве“ – Аеродром;
- Т-1/30. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „с. Оризари,, – Кочани;
- Т-1/31. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „Јакимовско Поле,, – Веница;
- Т-1/32. минерална суровина гипс на локалитетот „с. Долно Косоврасти“ – Дебар;
- Т-1/33. минерална суровина шкрилец на локалитетот „Голем Рид“ с. Калаузлија – Радовиш;
- Т-1/34. минерална суровина кварц на локалитетот „Балталија“ – Штип;
- Т-1/35. минерална суровина глина на локалитетот „Орљак“ Студена Бара – Куманово;
- Т-1/36. минерална суровина кварцен песок на локалитетот „Бабица“ – Старо Нагоричане;
- Т-1/37. минерална суровина кварц на локалитетот „Гавраница – Бел Камен“ – Чашка;
- Т-1/38. минерална суровина варовник на локалитетот „Зелениковец - Говрлево“ – Сопиште;
- Т-1/39. минерална суровина дијатомејска глина на локалитетот „Попова Нива“ с. Градец – Крива Паланка;
- Т-1/40. минерална суровина варовник на локалитетот „Дерин Деро“ с. Радање – Карбинци;
- Т-1/41. минерална суровина песок, глина и лапорец на локалитетот „Пештерница“ – Неготино;
- Т-1/42. минерална суровина песок, глина и лапорец на локалитетот „Пепелиште“ – Неготино;
- Т-1/43. минерална суровина песок на локалитетот „Маслинката“ с. Пепелиште – Неготино;
- Т-1/44. минерална суровина андезитски туф на локалитетот „Камлеш“ – Ранковце;
- Т-1/45. минерална суровина шкрилци на локалитетот „Почивало“ – Крива Паланка;
- Т-1/46. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Гопчели,, – Дојран;

- Т-1/47. минерална суровина глина на локалитетот „Ергела,, – Новаци;
- Т-1/48. минерална суровина варовник на локалитетот „Сушички Мост,, – с. Д. Бањица - Гостивар;
- Т-1/49. минерална суровина доломит на локалитетот „Сушички Мост,, – с. Д. Бањица - Гостивар;
- Т-1/50. минерална суровина варовник на локалитетот „Камено Брдо,, с. Никоман – Карбинци;
- Т-1/51. минерална суровина кварц на локалитетот „Пчиња“ с. Драгоманце – Куманово;
- Т-1/52. минерална суровина кварц на локалитетот „Пчиња“ с. Коинци – Куманово;
- Т-1/53. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „с. Трубареве“ – Гази Баба;
- Т-1/54. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Бохула“ – Кавадарци;

II. МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

- Т-2/1. минерална суровина бакар на локалитетот „Боров Дол“ – Конче;
- Т-2/2. минерална суровина молибден и други метали на локалитетот „Стрелци“ – Осломеј;
- Т-2/3. минерална суровина металични минерални суровини - обоени и благородни метали на локалитетот „Кадиица,, – Пехчево;
- Т-2/4. минерална суровина бакар и злато на локалитетот „Иловица,, – Босилово;
- Т-2/5. минерална суровина никел на локалитетот „Ракле“ – Прилеп;
- Т-2/6. минерална суровина никел и железо на локалитетот „Црна Тумба“ – Прилеп;
- Т-2/7. минерална суровина хром на локалитетот „Арничко“, с. Рожден – Кавадарци;
- Т-2/8. минерална суровина злато, бакар, сребро и др. на локалитетот „Плавуш“ – Валандово;

III. УКРАСЕН КАМЕН

- Т-3/1. минерална суровина оникс и травертин на локалитетот „с. Бешиште,, – Прилеп;
- Т-3/2. минерална суровина гранит на локалитетот „Бувата“ с. Драмче – Делчево;

IV. ПОДЗЕМНИ ВОДИ

- Т-4/1. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Долно Ложани“ с. Галате – Врапчиште;
- Т-4/2. минерална суровина подземна вода на локалитетот „с. Падалиште,, – Гостивар;
- Т-4/3. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Орчуше,, – Маврово – Ростуше;
- Т-4/4. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Голешница“ с. Царев Двор – Ресен;
- Т-4/5. минерална суровина подземна вода на локалитетот „с. Габрово“ – Струмица;
- Т-4/6. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Панчарица“, с. Бачишта - Зајас;
- Т-4/7. минерална суровина подземна вода на локалитетот „с. Драгожел“ – Кавадарци;
- Т-4/8. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Клисе Баир“ – Штип;
- Т-4/9. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Бела Вода,, – Берово;

III

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 51-2427/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1286.**

Врз основа на член 72 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР, ОБРАБОТКА И ОБЛИКУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ****Член 1**

Во Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/08, бр. 5/09 и бр. 85/09), во член 18 зборот “стакленици“ се брише.

Член 2

Во член 20, во насловот “Други објекти:“ зборот “С-стакленици (оранжери)“ се брише. По зборовите “Р-резервоари;“ сврзникот “и“ се брише, а по зборовите “ПО-помошни објекти (гаража, шупа, плевна и друго)“ точката се брише и се додаваат зборовите “и ОО-останати објекти.“

Прилог бр. 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

(Центар/ Одделение)

Член 3

Прилозите:
број 2 - Полн и скратен назив на катовите,
број 6 - Пописен лист,
број 12 - Список на заверени координати за точките од геодетската основа,
број 13 - Список на заверени координати за деталните точки и
број 14 - Предлог на нова состојба,
се заменуваат со нови прилози кои се составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со донесувањето на решение за ставање во примена на новиот електронски информационален систем за катастар на недвижности.

Бр. 01-8050/1
20 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

ПОЛН И СКРАТЕН НАЗИВ НА КАТОВИТЕ

ПОЛН НАЗИВ	СКРАТЕН НАЗИВ
подрум -3	по-3
подрум -2	по-2
подрум -1	по-1
Сутерен	Сут
Приземје	приз
мезанин 1	мз 1
мезанин 2	мз 2
кат 1	к 1
кат 2	к 2
кат 3	к 3
кат 4	к 4
кат 5	к 5
.	
.	
.	
мансарда (поткровје) 1	ма 1
мансарда (поткровје) 2	ма 2
меѓукат 1	мк1
меѓукат 2	мк2
меѓукат 3	мк3
.	
.	
.	

По потреба наведената листа на број на катови може да се дополнува.

Прилог бр.6
 ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ, ОБЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
 ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

 (назив и седиште)

ПОПИСЕН ЛИСТ број: _____
 Катастарска општина: _____

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ/ЕМБС	Име и презиме / Назво	Адреса/ Седиште	Дел на веридност	Примен основ на запишување
1					
2					
3					

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМИШТЕТО (КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела основан дел	Катастарска		Површина во м2	Сопственост/ сопственост/ заедничка сопственост	Припоено во Пописен лист број	Стушено во Пописен лист број
	Вид	класа				

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела основан дел	Адреса (улица и куќен број на зградата)	Број на зградата	Назив на зграда и друг објект	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зградата			Назив на посебен дел од зградата	Внедретна површина во м2	Волумен во м3	Сопственост/ сопственост/ заедничка сопственост	Евидентен Лист (ЕЛ)	Припоено во Пописен лист број	Стушено во Пописен лист број
				Влез	Кат	Број							

ЛИСТ Г: ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН, ПРИБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ФАКТИ ОД ВЛИЈАНИЕ ЗА НЕДВИЖНОСТЕ И ПРЕБЕЛЕЖУВАЊЕ

Г1. ПРАВО НА ЗАЛОЖ (ХИПОТЕКА)

Посет на правот/оверителска:		ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:				
Хипотекарен доказник:		ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:				
Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Волумен во м3	Износ на поборувањето	Правен основ на запишување	
		Влез	Кат	Број			Назив	Број и датум
Основен	Дел							
Правен основ/накс:								

Г2. ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР

Посет на правото на реален товар:		ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:				
Што треба да се даде или стори од страна на сопственикот на отпорената недвижност:		ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:				
Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Волумен во м3	Рок	Правен основ ој кој потекнува правото	Друга погодности согласно со правниот основ
		Влез	Кат	Број				
Основен	Дел							

Г3. ПРАВО НА ЛИЗИНГ

Датумот на лизинг како сопственик на недвижност:		ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:				
Корисник на лизинг:		ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:				
Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Волумен во м3	Висина на надоместокот за лизинг	Рок на управење на лизингот	Правен основ на запишување
		Влез	Кат	Број				
Основен	Дел							

Г4. ПРАВО НА ФИДУЦИЈАРНА СОПСТВЕНОСТ

Министерството донесител како сопственик на недвижност:				ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:	
Землетоделец:				ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:	
Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Рок
Основен Дел		Влез	Кат	Број			Висина на обособено поборување
							Правен основ од кој произлегува фигурирањата сопственост

Г5. ПРАВО НА ДОПОЛНАТЕН ЗАКУП НА ГРАДБЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ ОД ВИДОТ НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Землетоделец:				ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:	
Висотел на правото на дополнителен закуп на градежно земјиште од видот на стварна служба:				ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:	
Напомена: Правото на дополнителен закуп трае се додека постои зградата во чија корист е воспоставен				ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:	
Можност за пројектување на правото на дополнителен закуп согласно со правниот основ				Можност за инспектување на правото на дополнителен закуп согласно со правниот основ		Можност за отпозорување на правото на дополнителен закуп согласно со правниот основ	
Описна податоци за зградата во чија корист е воспоставен дополнителен закуп							
Број на катастарска парцела	Број на зграда во чија корист е воспоставен дополнителен закуп	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Начин и обем на користење на земјиштето
Основен Дел		Влез	Кат	Број			Надоместок на закупот
							Не се плаќа (Не)
							Се плаќа (Да)
							Правен основ на запштување

Г6. ПРАВО НА ДОПОЛНАТЕН ЗАКУП НА ГРАДБЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ ОД ВИДОТ НА СЛУЖБЕНОСТ - ПЛОДОУЖИВАЊЕ

Висотел на правото на служба (плодоуживање, употреба и домување):				ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:	
Член и обем на користење на земјиштето - послужило дејно предмет на дополнителен закуп:				ЕМБГ/ЕМБС:		Адреса/Седиште:	
Можност за пројектување на правото на дополнителен закуп согласно со градоначалство:				Можност за инспектување на правото на дополнителен закуп согласно со правниот основ		Можност за отпозорување на правото на дополнителен закуп согласно со правниот основ	
Можност за пројектување на правото на дополнителен закуп согласно со правниот основ				Можност за инспектување на правото на дополнителен закуп согласно со правниот основ		Можност за отпозорување на правото на дополнителен закуп согласно со правниот основ	
Постоење на право на дополнителен закуп во корист на носителот на плодоуживањето-сопственик на зградата							
Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Рок на треење
Основен Дел		Влез	Кат	Број			Висина на надоместок или фиксн дел на правото е засновано без надоместок
							Висина на надоместок
							Без надоместок
							Правен основ на запштување

Г.7. ПРАВО НА СЛУЖБЕНОСТ

Носител на правото на службеност (позаржуваче, употреба и доживување):

ЕМБГ/ЕМБС:

Адреса/Седиште:

Опис на подготвока за повластеноста на недвижност		Просторна подготвока за:			Правен основ на запитување				
Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда					
Основан	Дел	Влез	Кат	Број	Волумен во м ³	Обем	Време на користење	Вид на користење	Рок на граење

Г.8. ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИТУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН

Вид на право:

Носител на правото:

ЕМБГ/ЕМБС:

Адреса/Седиште:

Број на катастарска парцела	Основан	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м ²	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Возраст на површина во м ²	Краток опис на правото	Правен основ на запитување
			Култура	Класа			Влез	Кат	Број					

Г.9. Прибележувања

а) Прибележување на право на користење на градежно земјиште:

Носител на правото на користење на градежно земјиште:

ЕМБГ/ЕМБС:

Адреса/Седиште:

Дел на правото на користење

Број на катастарска парцела	Основан	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м ²	Правен основ на запитување на правото на користење/постојна катастарска емисија
Култура	Класа	Култура	Класа			

б) Прибележување за несподелба за површината содржана во правниот основ со површината прибирана со примерок, користена во м²

Број на катастарска парцела	Основан	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м ²	Несподелба на површината користена во м ²	Правен основ на запитување на правото на користење/постојна катастарска емисија
			Култура	Класа			

В) Прибежуваче за политичко заштитување		Правен основ на запишувањето на пратото на користење/позитивна каталогска евиденција: Собирана на прибежуваче. Пред почетокот со примена на каталогот на недвижности за каталогската општина предмет на системото запишување ќе се направи усогласување на податоците за бројот на имотниот лист, бројот на каталогската партида и површината на каталогската партида што е предмет на податоците запишување со податоците прифатени со претходно:	
Д) Прибежуваче за личната состојба на вистоплет на правото на сопственост		Правен основ ЕМБГ/ЕМБС:	
Малолетност		Правен основ ЕМБГ/ЕМБС:	
Прочувајќо лице		Правен основ (број на Нивод од вилетата на украините и ден, месец и година на смртта):	
Судско решение		Правен основ (број и датум на акто и назив на органот што го издава акто за судско решение):	
Одредба на деловна способност		Правен основ (број и датум на акто и назив на органот што го издава акто за одредба на деловната способност):	
Продолжување на родителско право		Правен основ (број и датум на акто и назив на органот што го издава акто за продолжување на родителското право):	
Управување со заеднички имот на брачни другари		Адреса: ЕМБГ/ЕМБС:	
Лична идентификација: Регулациони/Стефија подготвена		Седиште: ЕМБГ/ЕМБС:	
Назив на правното лице сопственик на недвижноста: ЕМБГ/ЕМБС:		Правен основ (број и датум на акто и назив на органот што го издава акто за ликвидација/реорганизација/стефија подготвена):	
Д) Прибежуваче дека подготвите се заплатени со преземање од каталогот на земјиште, во врска со пратото на исправа за правен основ/акти од надлежни органи			
Повеќестручно на недвижностите (каталогските партиди и зградите) за кои се однесува прибежуваче:			
Број на каталогска партида Основен Дел	Вижано место/улица Култура Класа	Каталогска Површина во м ² Број на зграда Влез/ Кат / Број на посебен дел од зграда Број Кат Влез	Назив на посебен дел од зграда Витрешна површина во м ² Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во сила на мерките на каталогот на недвижностите

1) Прибележување дека подготвите се заплатити со преземање од катастар на земјиште, поради веѓаување на странка при системото запишување

Наведување на недвижностите (катастарските парцели и зградите) за кои се однесува прибележувањето

Број на катастарска парцела	Основен Дел	Важно место/улица	Катастарска		Површина во м ²	Број на зграда	Влез / Кат / Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м ²	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во примена на катастарот на недвижностите
			Култура	Класа			Влез	Кат	Број			

2) Друга факта, чие прибележување е извршено со закон :

Вид на прибележување: _____

Позител на зградите: _____

ЕМВГ/ДМБС: _____

Број на катастарска парцела	Основен Дел	Важно место/улица	Катастарска		Површина во м ²	Број на зграда	Влез / Кат / Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м ²	Краток опис на прибележувањето	Правен основ на запишување
			Култура	Класа			Влез	Кат	Број				

Листа на влезни шифри и кратенки:	
Шифра	Опис

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 Комисија за спроведување/одобрување на податоци

1) _____

2) _____

М.П.

име, презиме и потпис на геодетско стручно лице)

Прилог бр. 12

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / ----- од -----

(Центар/ Одделение)

СПИСОК НА ЗАВЕРЕНИ КООРДИНАТИ ЗА ТОЧКИТЕ ОД ГЕОДЕТСКАТА ОСНОВА

Координати на користени точки од геодетска основа

Бр. на точка	Y	X	H

М.П.

(име, презиме и потпис на геодетско стручно лице)

Прилог бр. 13

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / ----- од -----

(Центар/ Одделение)СПИСОК НА ЗАВЕРЕНИ КООРДИНАТИ ЗА
ДЕТАЛНИТЕ ТОЧКИ

Бр. на точка	Y	X

М.П.

(име, презиме и потпис на геодетско стручно лице)

Прилог бр. 14

ТРГОВИЦА ПОЈЕДИНЕЦ, ОБЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

(Назив и седиште)

ПРЕДЛОГ НА НОВА СОСТОЈБА БРОЈ: _____
Катастарска општина: _____

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛНОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ			
Ред. бр.	ЕМБГ/ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса/ Седиште
1			
2			
3			

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ					
Број на катастарска парцела	Вид на земјиште	Катастарска		Сопственост/ сопственост/ задолжна сопственост	Право проважно при конверзија на податоците од стариот електронски систем
		култура	класа		
основен дел					

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ										
Број на катастарска парцела	основен дел	Адреса (улица и куќен број на зграда)	Број на зграда	Намена на зграда на друг објект катастарски електронски систем	Намена на зграда превазмена при конверзија на податоците од стариот електронски систем	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м ²	Волумен во м ³
						Влез	Кат			

ЛИСТ Г: ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН, ПРИБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ФАКТИ ОД ВЛИЈАНИЕ ЗА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ПРЕДЕЛЕЖУВАЊЕ

Г1. ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)									
Број на катастарска парцела		Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда		Внатрешна површина во м ²		Волумен во м ³	
основен дел	Дел	Влез	Кат	Број	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м ²	Волумен во м ³	Назив	Број и датум

G2. ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР

Носител на правото на реален товар:

Адреса/Седиште:

ЕМБГ/ЕМБС:

Што треба да се даде или стори од страна на сопственикот на оптоварената недвижност:

Број на катастарска парцела Основен Дел	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Рок	Правен основ од кој потекнува правото	Други податоци согласно со правниот основ
		Влез	Кат						

G3. ПРАВО НА ЛИЗИНГ

Давател на лизинг како сопственик на недвижноста:

Адреса/Седиште:

ЕМБГ/ЕМБС:

Корисник на лизинг:

Адреса/Седиште:

ЕМБГ/ЕМБС:

Број на катастарска парцела Основен Дел	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Висина на надоместокот за лизинг	Рок на траење на лизингот	Правен основ на запишување
		Влез	Кат						

G4. ПРАВО НА ФИДУЦИЈАРНА СОПСТВЕНОСТ

Хипотекарен доверител како сопственик на недвижноста:

Адреса/Седиште:

ЕМБГ/ЕМБС:

Заложник:

Адреса/Седиште:

ЕМБГ/ЕМБС:

Број на катастарска парцела Основен Дел	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Рок	Висина на обезбедено побарување	Правен основ од кој произлегува фидуцијарната сопственост
		Влез	Кат						

Г8. ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН

Вид на право:		Адреса/Својште:										
Носител на право:		ЕМБГ/ЕМБС:										
Број на катастарска парцела	Основен	Видано место/улица	Катастарска	Класа	Повершина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен деп од зграда			Вквотрина на површина во м2	Краток опис на правото	Правен основ на запишување
	Дел						Braz	кат	Bpol			

Г 9. Прибележувања

а) Прибележување на право на користење на градежно земјиште:		Адреса/Својште:										
Носител на право на користење на градежно земјиште:		ЕМБГ/ЕМБС:										
Број на катастарска парцела	Основен	Видано место/улица	Класа	Класа	Повершина во м2	Класа	Класа	Класа	Класа	Повершина во м2	Правен основ на користење/постојна катастарска евиденција	
	Дел											

б) Прибележување за несоопштање на површината содржана во правниот основ со површината прибран со премерот, изразена во м2

Број на катастарска парцела	Основен	Видано место/улица	Класа	Класа	Повершина во м2	Класа	Класа	Класа	Повершина во м2	Несоопштање на површината изразено во м2	Правен основ на запишувањето на правото на користење/постојна катастарска евиденција
	Дел										

в) Прибележување за поединечно запишување

Содержана на прибележувањето:
 Пред почетокот со приемот на катастарот на недвижности за катастарот општина предмет на системот запишување ќе се изврши усогласување на податоците за бројот на имотниот лист, бројот на катастарската парцела и површината на катастарската парцела што е предмет на поединечното запишување со податоците прирани со премерот:

Правен основ на користење/постојна катастарска евиденција	
---	--

г) Прибележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост:

Малолетност		ЕМБГ/ЕМБС:										
Име и презиме на малолетното лице - сопственик на недвижноста:		Правен основ										

Починато лице

Име и презиме на лицето сопственик на недвижноста:		ЕМБГ/ЕМБС:										
Правен основ (број и датум на актот и занае на органот што го издава актот за старателство):		Правен основ (број на Младост миграта на умерните и ден, месец и година на смртта):										

Старателство

Име и презиме на лицето сопственик на недвижноста за кое е одреден старател:		ЕМБГ/ЕМБС:										
Правен основ (број и датум на актот и занае на органот што го издава актот за старателство):		Правен основ (број и датум на актот и занае на органот што го издава актот за старателство):										

Одлагање на деловна способност <small>Име и презиме на лицето сопственик на недвижноста на кое му е одземена деловната способност:</small>		<small>ЕМБГ/ЕМБС:</small>		<small>Привен оснoв (број и датум на актот и/или на органот што го издал актот за одлагање на деловната способност):</small>				
Продолжување на родителско право <small>Име, презиме на лицето сопственик на недвижноста на кое му е проширено родителското право:</small>		<small>ЕМБГ/ЕМБС:</small>		<small>Привен оснoв (број и датум на актот и/или на органот што го издал актот за продолжување на родителското право):</small>				
Управување со заеднички имот на брачни другари <small>Податоци за лицата што управуваат со заеднички имот на брачни другари</small>		<small>ЕМБГ/ЕМБС:</small>		<small>Привен оснoв (број и датум на актот и/или на органот што го издал актот за управување со заеднички имот на брачните другари):</small>				
Ликвидација; Реорганизација; Степејна постапка <small>Име на правното лице сопственик на недвижноста:</small>		<small>ЕМБГ/ЕМБС:</small>		<small>Привен оснoв (број и датум на актот и/или на органот што го издал актот за ликвидација/реорганизација/степајна постапка):</small>				
Д) Прибелжување дана податоците се запишани со преземане од катастар на земјиште, во недостаток на исправни за правен основ/акти од надлежни органи								
<small>Наведување на недвижностите (катастарните парцели и зградите) за кои се однесува прибелжувањето</small>								
Број на катастарна парцела	Катастарна	Видано место/улица	Повершина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во примена на катастарот на недвижностите
	Основен							
Е) Прибелжување дана податоците се запишани со преземане од катастар на земјиште, поради најубаване на страната при систематското запишување								
<small>Наведување на недвижностите (катастарните парцели и зградите) за кои се однесува прибелжувањето</small>								
Број на катастарна парцела	Катастарна	Видано место/улица	Повершина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во примена на катастарот на недвижностите
	Основен							

6) Прибележување дека податоците се запишани со преземање на катастар на земјиште по пат на конверзија :
 Наведување на катастарските парцели за кои се овозможува прибележувањето: _____ ЕМБГ/ЕМБС: _____ Адреса/Сопственик: _____

Број на катастарска парцела	Вид на катастарска парцела	Видно место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ со кое е извршена конверзија на податоците од катастарот на земјиште во катастарот на недвижности
			Култура	Класа		

7) Други факти чие прибележување е предвидено со закон :
 Вид на прибележување: _____ ЕМБГ/ЕМБС: _____ Адреса/Сопственик: _____

Број на катастарска парцела	Вид на катастарска парцела	Видно место/улица	Катастарска		Површина во м2	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Краток опис на прибележувањето	Правен основ на запишување
			Култура	Класа						

Г10. ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА ПРЕЗЕМАНИ ОД СТАРИОТ ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ (ХИПОТЕКА, РЕАЛЕН ТОВАР, ИНТАБУЛАЦИЈА И СЛУЖБЕНОСТИ)

Број на катастарска парцела	Вид на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Намена на посебен дел од зграда	Опис

Г12. ОГРАНИЧУВАЊА И ПРИБЕЛЕЖУВАЊА ПРЕЗЕМАНИ ОД СТАРИОТ ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ

Број на катастарска парцела	Вид на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Намена на посебен дел од зграда	Опис

Легенда на внесени шифри и кратеници:
Шифра
Опис

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Комисија за споредување/обработување на податоци

1) _____
 2) _____

ТРГОВЕЦ/ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
 ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Изготвил

М.П.

 име, презиме и потпис на геодетско стручно лице)

1287.

Врз основа на член 86 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕО-
ДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ**

Член 1

Во Правилникот за геодетски работи за посебни намени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/08, бр.143/08 и бр. 60/10), прилогот број 3- Список на индикации за катастарски парцели и прилогот број

6-Барање за заверка на геодетски елаборат за извршени геодетски работи за посебни намени, се заменуваат со нови прилози кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со донесувањето на решение за ставање во примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности.

Бр. 01-8051/1
20 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

Прилог бр. 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/----- од -----

(Центар/ Одделение)

СПИСОК НА ИНДИКАЦИИ ЗА КАТАСТАРСКИ ПАРЦЕЛИ

Ред. Бр.	Број на Имотен лист	Име, презиме/назив Адреса/седиште	Дел на недвижност	Број на КП	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина во м2

М.П.

.....
(Име, презиме и потпис на овластено геодетско лице)

Прилог бр. 6

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

(Центар/ Одделение)

Приемен штембил

Б А Р А Њ Е**за заверка на геодетски елаборат за извршени геодетски работи
за посебни намени**Од _____, _____
назив и седиште ЕМБСБарам да се изврши заверка на геодетскиот елаборат за извршени геодетски
работи за посебни намени за _____,
заведен под број _____ од _____ година.

Прилози:

1. Геодетски елаборат во _____ примероци
2. Доказ за платен надоместок

М.П.

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ_____
(назив)

1288.

Врз основа на член 161 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ВОСТАНОВУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија” бр. 118/08, бр. 143/08, бр. 119/09 и бр. 48/10 прилозите:

број 1 - Пријава за систематско запишување на правата на недвижностите,

број 2 - Потврда за прием на пријавата за систематско запишување на правата на недвижностите,

број 3 - Потврда за одбивање на пријавата за систематско запишување на правата на недвижностите поради некомплетност,

број 4 - Потврда за систематско запишување на правата на недвижностите - по пријава на странка - ,

број 5 - Потврда за одбивање на пријавата за систематско запишување на правата на недвижностите поради неподобност на правните основи,

број 6 - Потврда за систематско запишување на правата на недвижностите – по службена должност - ,

број 7 - Пријава за поединечно запишување на правата на недвижностите,

број 8 - Потврда за прием на пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите,

број 9 - Потврда за одбивање на пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите поради некомплетност,

број 10 - Потврда за поединечно запишување на правата на недвижностите,

број 11 - Потврда за одбивање на пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите, поради неподобност на правните основи,

број 12 - Пријава за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани,

број 13 - Потврда за прием на пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани,

број 14 - Потврда за одбивање поради некомплетност на пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани,

број 15 - Потврда за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани и

број 16 - Потврда за одбивање на пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани, се заменуваат со нови прилози кои се составен дел на овој правилник.


Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува со донесувањето на решение за ставање во примена на новиот електронски информационален систем за катастар на недвижности.

Бр. 01-8052/1
20 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

Прилог бр. 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
(Центар/ Одделение)

Приемен штембил

КО _____

Број на пописен лист _____

П Р И Ј А В А

за систематско запишување на правата на недвижностите

_____	_____
(име и презиме/назив)	ЕМБГ/ЕМБС
_____	_____
(адреса/седиште)	Телефон

Правен основ за запишување :

1. Договор за купопродажба
2. Договор за подарок
3. Договор за распределба на имот за време на живот
4. Договор за доживотна издршка
5. Договор за физичка делба
6. Наследно решение
7. Судска пресуда
8. Градежно техничка документација: _____
9. Друг правен основ: _____
10. Поседовен лист

Податоци за недвижноста:

Број на катастарска парцела: _____

Број на: зграда _____ влез _____ кат _____ стан/дел.просторија/ _____

Податоци за другите носители на права според правниот основ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Забелешка:

Датум _____

Подносител на пријавата

Прилог бр. 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/----- од -----

(Центар/ Одделение)

Врз основа на член 144 став (4) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар недвижности _____ издава

ПОТВРДА

за прием на пријавата за систематско запишување на правата на недвижностите

КО _____ Пописен лист број _____

Се потвдува дека лицето _____
(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

на ден _____ до Агенцијата за катастар на недвижности

_____ достави пријава за систематско запишување на

правата на недвижностите заведена под број _____.

Кон пријавата приложи :

1. Договор за купопродажба број _____
2. Договор за подарок број _____
3. Договор за распределба на имот за време на живот број _____
4. Договор за доживотна издршка број _____
5. Договор за физичка делба број _____
6. Наследно решение број _____
7. Судска пресуда број _____
8. Поседовен лист број _____
9. Градежно техничка документација: _____
10. Друг правен основ: _____

М.П. Катастарски службеник

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

(Центар/ Одделение)

Врз основа на член 144 став (3) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за систематско запишување на правата на недвижностите поради некомплетност

Се одбива пријавата за систематско запишување на правата на недвижностите во КО _____ поднесена од _____, (име и презиме/назив)

_____ (адреса/седиште)
ЕМБГ/ЕМБС _____ од _____
заведена под број _____

Одбивањето на пријавата е извршено од причина што истата не ги содржи бараните податоци од член 143 став (3) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), односно кон пријавата не се приложени правните основи за запишување.

Во рокот утврден во јавниот оглас, подносителот на пријавата може да ги отстрани причините за одбивањето, односно целосно да ја пополни и комплетира пријавата.

Имено:
(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 4

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / ----- од -----

(Центар/ Одделение)

Врз основа на член 149 став (1) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за систематско запишување на правата на недвижностите
- по пријава на странка -

Се потврдува дека е извршено систематско запишување на правата на недвижностите во КО _____ по пријавата на

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____.

Запишувањето е извршено согласно член 128, 129 и 130 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008).

Податоците за недвижностите, носителите на правата на недвижностите и правата на недвижностите за кои е извршено систематско запишување се содржани во имотен лист кој е во прилог на оваа потврда.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 5

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / ----- од -----

(Центар/ Одделение)

Врз основа на член 149 став (2) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности,
_____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за систематско запишување на правата на
недвижностите поради неподобност на правните основи

Се одбива пријавата за систематско запишување на правата на недвижностите во
КО _____ поднесена од

(име и презиме/назив)_____
ЕМБГ/ЕМБС_____
(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____.

Одбивањето на пријавата за систематско запишување на правата на
недвижностите е извршено поради неподобност на правните основи за запишување во
смисол на член 130 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на
Република Македонија" бр.40/2008).

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може
да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од
денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 6

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / ----- од -----

(Центар/ Одделение)

Врз основа на член 151 став (2) од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија” бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за систематско запишување на правата на недвижностите
-по службена должност-

Се потврдува дека по предмет број _____ од _____, оформен по службена должност, е извршено запишување на правата на недвижностите при систематското запишување на правата на недвижностите во КО _____.

Систематското запишување на правата на недвижностите по службена должност е извршено согласно член 151 став (1) од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија” бр.40/2008).

Податоците за недвижностите, носителите на правата на недвижностите и правата на недвижностите за кои е извршено систематско запишување се содржани во имотен лист.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 7
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

(Центар/ Одделение)

Приемен штембил

КО _____

П Р И Ј А В А

за поединечно запишување на правата на недвижностите

_____	_____
(име и презиме/назив)	ЕМБГ/ЕМБС
_____	_____
(адреса/седиште)	Телефон

ПРИЛОЗИ :

1. Геодетски елаборат
2. Изјава за идентификација
3. Договор за купопродажба
4. Договор за подарок
5. Договор за распределба на имот за време на живот
6. Договор за доживотна издршка
7. Договор за физичка делба
8. Наследно решение
9. Судска пресуда
10. Градежно техничка документација: _____
11. Друг правен основ: _____
12. Поседовен лист
13. Доказ за платен надоместок

Податоци за недвижноста:

Број на катастарска парцела: _____

Број на: зграда _____ влез _____ кат _____ стан/дел просторија/ _____

Податоци за другите носители на права според правниот основ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Забелешка:

Датум _____

Подносител на пријавата

Прилог бр. 8

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/----- од -----

(Центар/ Одделение)

КО _____

ПОТВРДА

за прием на пријавата за поединечно запишување на правата на
недвижностите

Се потврдува дека лицето _____
(име и презиме/назив)

_____, _____
ЕМБГ/ЕМБС (адреса/седиште)

на ден _____ до Агенцијата за катастар на недвижности
_____ достави пријава за поединечно запишување на правата на
недвижностите заведена под број _____ од _____ година.

Кон пријавата приложи :

1. Геодетски елаборат број _____
2. Изјава за идентификација _____
3. Договор за купопродажба број _____
4. Договор за подарок број _____
5. Договор за распределба на имот за време на живот број _____
6. Договор за доживотна издршка број _____
7. Договор за физичка делба број _____
8. Наследно решение број _____
9. Судска пресуда број _____
10. Поседовен лист број _____
11. Градежно техничка документација: _____
12. Друг правен основ: _____
13. Доказ за платен надоместок _____

М.П.

Катастарски службеник

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 9

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/----- од -----

(Центар/ Одделение)

Врз основа на член 158 став (1) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите поради некомплетност

Се одбива поради некомплетност пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите во КО _____, поднесена од _____, _____,

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____.

Одбивањето на пријавата е извршено од причина што истата не ги содржи бараните податоци од член 143 став (3) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), односно кон пријавата не се доставени прилозите од член 155 став (2) од истиот закон.

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 10

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

/ од

(Центар/ Одделение)

Врз основа на член 158 став (1) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за поединечно запишување на правата на недвижностите

Се потврдува дека е извршено поединечно запишување на правата на недвижностите во КО _____ по пријавата на

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____ година.

Запишувањето е извршено согласно член 128 и член 129 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008).

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 11

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- од -----

(Центар/ Одделение)

Врз основа на член 158 став (1) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите, поради неподобност на правните основи

Се одбива пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите во КО _____ поднесена од _____

(име и презиме/назив)

(ЕМБГ/ЕМБС)_____
(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____ година.

Одбивањето на пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите е извршено поради неподобност на правните основи за запишување во смисол на член 130 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008).

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 12
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

(Центар/ Одделение)

Приемен штембил

КО _____

П Р И Ј А В А

за запишување на правата на недвижностите кои во систематското
запишување останале незапишани

(име и презиме/назив)	ЕМБГ/ЕМЕС
(адреса/седиште)	Телефон

ПРИЛОЗИ:

1. Геодетски елаборат
2. Изјава за идентификација
3. Договор за купопродажба
4. Договор за подарок
5. Договор за распределба на имот за време на живот
6. Договор за доживотна издршка
7. Договор за физичка делба
8. Наследно решение
9. Судска пресуда
10. Градежно техничка документација: _____
11. Друг правен основ: _____
12. Поседовен лист
13. Доказ за платен надоместок

Податоци за недвижноста:

Број на катастарска парцела: _____

Број на: зграда _____ влез _____ кат _____ стан/дел.просторија/ _____

Податоци за другите носители на права според правниот основ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Забелешка:

Датум _____

Подносител на пријавата

Прилог бр. 13

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / од -----

(Центар/ Одделение)

КО _____

ПОТВРДА

за прием на пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани

Се потврдува дека лицето _____
(име и презиме/назив)_____
ЕМБГ/ЕМБС (адреса/седиште)
на ден _____ до Агенцијата за катастар на недвижности
_____ достави пријава за запишување на правата на
недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани, заведена
под број _____ од _____ година.

Кон пријавата приложи :

1. Геодетски елаборат број _____
2. Изјава за идентификација _____
3. Договор за купопродажба _____
4. Договор за подарок број _____
5. Договор за распределба на имот за време на живот број _____
6. Договор за доживотна издршка број _____
7. Договор за физичка делба број _____
8. Наследно решение број _____
9. Судска пресуда број _____
10. Поседовен лист број _____
11. Градежно техничка документација: _____
12. Друг правен основ: _____
13. Доказ за платен надоместок _____

М.П. Катастарски службеник

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 14

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИод _____
(Центар/ Одделение)

Врз основа на член 159 став (3) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање поради некомплетност на пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани

Се одбива пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување на недвижностите во КО _____ останале незапишани _____ поднесена од:

_____, _____
(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____ година.

Одбивањето на пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани е извршено од причина што истата не ги содржи бараните податоци од член 143 став (3) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), односно кон пријавата не се приложени правните основи за запишување и геодетски елаборат во смисол на член 159 став (1) од истиот закон.

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 15

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Врз основа на член 159 став (3) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за запишување на правата на недвижностите кои во систематското
запишување останале незапишани

Се потврдува дека е извршено запишување на правата на недвижностите
кои во систематското запишување останале незапишани, во
КО _____ по пријавата на:

_____, _____
(име и презиме/назив) ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)
заведена под број _____ од _____ година.

Запишувањето е извршено согласно член 128, 129 и 130 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008).

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 16

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- од -----

(Центар/ Одделение)

Врз основа на член 159 став (3) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани

Се одбива пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување на недвижностите во КО _____ останале незапишани _____ поднесена од:

(име и презиме/назив)_____
ЕМБГ/ЕМБС_____
(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____ година.

Одбивањето на пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани е извршено поради тоа што приложените правни основи не се подобни за запишување на правата на недвижностите во смисол на член 130 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), а во врска со член 149 став (3) од истиот закон.

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

1289.

Врз основа на член 175 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија” бр. 118/08, бр.143/08, 95/09, 106/09 и 15/10), во член 9 по ставот (2) броевите (2), (3) и (4) стануваат (3), (4) и (5).

Член 2

(1) Во член 11 став (1) по зборот „хартија” се става запирка и се додаваат зборовите: „се потпишува од лицата кои ја запишале промената.”

(2) По ставот (3), се додава нов став (4) кој гласи:

„(4)Формата и содржината на Списокот на промени од став (3) на овој член е дадена во прилог број 8 кој е составен дел на овој правилник.”

Член 3

Во член 14 ставот (2) се менува и гласи:

„(2)По исклучок од став (1) на овој член кога исправата за правниот основ (судска одлука, акт за денационализација, акт за приватизација, акт за експропријација и друго) е изготвена врз основа на геодетски податоци за извршени геодетски работи за посебни намени, за кои податоци не е изготвен геодетски елаборат, но има технички податоци да се изврши промена во катастарскиот план, промените во катастарските планови и катастарскиот операт се запишуваат врз основа на исправите за правен основ и техничките податоци.”

Член 4

Насловот пред членот 17-б и членот 17-б се бришат.

Член 5

Во член 17-в по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Доколку градбата се гради на повеќе катастарски парцели, во имотниот лист/имотните листови се врши прибележување на сите катастарски парцели на кои зафаќа градбата, а во листот за предбележување на градба се запишува бројот на катастарската парцела на која што зафаќа најголемиот дел од градбата.”

Член 6

Во член 17-д бројот (1) и ставот (2) се бришат.

Член 7

Во член 20 ставот (3), се менува и гласи:

„(3) Отстранувањето на техничките грешки од став (1) и став (2) на овој член се врши по пријава на странка и по службена должност. Кога техничката грешка се отстранува по службена должност, се оформува предмет врз основа на изготвена службена белешка, а по-

тврдата со која се отстранува техничката грешка се доставува до носителите на правата на недвижностите запишани во катастарот на недвижностите на кои се однесува отстранувањето на грешката.”

Член 8

Во член 23-б бројот (1) и ставот (2), се бришат.

Член 9

Членот 23-в се брише.

Член 10

Прилозите:

број 1 – Пријава за запишување на промена во катастар на недвижности,

број 2 – Потврда за прием на пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижности,

број 3 – Потврда за одбивање на пријавата за запишување на промена во катастар на недвижности поради некомплетност,

број 4 – Потврда за одбивање на запишување на промена во катастар на недвижности по доставен правен основ по службена должност,

број 5 – Потврда за одбивање на пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите поради несоодветност на податоците,

број 6 – Потврда за запишување на промена во катастарот на недвижностите,

број 7 – Потврда за делумно запишување на промена во катастарот на недвижностите,

број 10 – Пријава за отстранување на техничка грешка во катастар на недвижности,

број 11 – Потврда за прием на пријавата за отстранување на техничка грешка во катастар на недвижностите,

број 12 – Потврда за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности- по пријава на странка-,

број 13 – Потврда за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности- по службена должност-,

број 14 – Потврда за одбивање на пријавата за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности,

број 15 – Пријава за бришење на хипотека од интабулационите книги и

број 16– Потврда за бришење на хипотека од интабулационите книги, се заменуваат со нови прилози кои се составен дел на овој правилник.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Одредбите од членовите 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 на овој праилник ќе се применуваат од денот на донесување на решение за ставање во примена на новиот електронски информациона систем за катастар на недвижностите.

Бр. 01-8053/1
20 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

Прилог бр.1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

(Центар/ Одделение)

КО _____

Имотен лист бр. _____

Приемен штембил

П Р И Ј А В А

за запишување на промена во катастар на недвижности

_____	_____
(име и презиме/назив на носителот на правото)	ЕМБГ/ЕМБС
_____	_____
(адреса/седиште)	Телефон

Вид на промена:

- | | |
|--|--|
| 1. На носителот на правото | 10. Предбележување на градба |
| 2. На правото на сопственост | 11. Прибележување на факти |
| 3. На правото на службеност | 12. Делба на катастарска парцела |
| 4. На правото на залог (хипотека) | 13. Спојување на катастарска парцела |
| 5. На правото на реален товар | 14. Промена на катастарска култура |
| 6. На правото на долготраен закуп на градежно земјиште | 15. Исцртување на ново изграден објект |
| 7. На правото на лизинг | 16. Бришење на срушен објект |
| 8. На фидуцијарната хипотека | 17. Измена на гранични линии |
| 9. На личните и адресни податоци | 18. Други промени _____ |

Прилози:

1. Геодетски елаборат
2. Договор за купопродажба
3. Договор за подарок
4. Договор за распределба на имот за време на живот
5. Договор за доживотна издршка
6. Договор за физичка делба
7. Наследно решение
8. Судска пресуда
9. Градежно техничка документација _____
10. Друг правен основ: _____
11. Доказ за платен надоместок

Податоци за недвижноста:

Број на катастарска парцела _____
 Број на зграда _____ влез _____ кат _____ стан/дел.просторија/ _____

Податоци за другите носители на права според правниот основ:

1. _____
2. _____
3. _____

Катастарски службеник

Подносител на пријавата

(име, презиме и потпис)

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 2
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/----- од -----

Врз основа на член 167 од Законот за катастар на недвижности (" Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности _____ издава

ПОТВРДА

за прием на пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижности

КО _____ вид на промена _____

Се потврдува дека лицето _____
(име и презиме/назив)

_____ , _____
ЕМБГ/ЕМБС (адреса/седиште)
на ден _____ во _____ часот до Агенцијата за катастар на недвижности _____ достави пријава за запишување на промена во катастарот на недвижности, заведена под број _____.

Кон пријавата приложи:

1. Геодетски елаборат
2. Договор за купопродажба
3. Договор за подарок
4. Договор за распределба на имот за време на живот
5. Договор за доживотна издршка
6. Договор за физичка делба
7. Договор за хипотека
8. Наследно решение
9. Судска пресуда
10. Градежно техничка документација _____
11. Друг правен основ: _____
12. Доказ за платен надоместок

Подносител на пријавата

М.П.

Катастарски службеник

(име, презиме и потпис)

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 3
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

Врз основа на член 170 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за запишување на промена во катастар на недвижности поради некомплетност

Се одбива пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите за КО _____ поднесена од

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____.

Одбивањето на пријавата е извршено од причина што истата не ги содржи бараните податоци од член 143 став (3) и член 165 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), или кон пријавата не се приложени правни основи за запишување, односно се приложени правни основи кои не се во согласност со член 130 од наведениот Закон.

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.4
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / ----- од -----

Врз основа на член 170 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на запишување на промена во катастар на недвижности по доставен правен основ по службена должност

Се одбива запишувањето на промена во катастарот на недвижностите за КО _____ по правен основ доставен по службена должност од _____

(назив на органот)

заведено под број _____ од _____ во корист на:

(име и презиме/назив)

Одбивањето на запишувањето е извршено од причина што правниот основ не е комплетен, кон правниот основ не е доставен геодетски елаборат, односно правниот основ не е во согласност со член 130 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008).

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.5
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / ----- од -----

Врз основа на член 171 став (2) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите поради несоодветност на податоците

Се одбива пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите во КО _____ поднесена од

_____, _____

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

_____, _____

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____.

Одбивањето на пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите е извршено поради несовпаѓање, односно несоодветност на податоците од член 171 став (1) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008).

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 6
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / од -----

Врз основа на член 171 став (2) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за запишување на промена во катастарот на недвижностите

Се потврдува дека е извршено запишување на промена во катастарот на недвижностите во КО _____ по пријавата на

_____ ,
(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

_____ ,
(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____ .

Запишувањето на промената во катастарот на недвижностите е извршено согласно член 128 став (1), член 129 став (3) и став (4) и член 130 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008).

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.7
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / ----- од -----

Врз основа на член 171 став (2) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

За делумно запишување на промена во катастарот на недвижностите

Се потврдува дека е извршено делумно запишување на промена во катастарот на недвижностите во КО _____ по пријавата на

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____.

Запишувањето на промената во катастарот на недвижностите е извршено согласно член 128 став (1), член 129 став (3) и став (4) и член 130 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008).

Пријавата за запишување на промена во делот кој се однесува на:

_____ се одбива.

Имено:
(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 8
(Центар/Одделение)



СПИСОК ПРОМЕНИ број

Одделение: _____, Катастарска општина: _____

Промени кај сопственици																
Стара состојба																
Paдp	КО	ИП	ЕМБГ/ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса/Седиште			Дел на недвижност	Изложено	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице				
					Место	Улица	Број						Влез	Стан		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Нова состојба																
Paдp	КО	ИП	ЕМБГ/ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса/Седиште			Дел на недвижност	Изложено	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице				
					Место	Улица	Број						Влез	Стан		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Промени кај парцели																
Стара состојба																
Paдp	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Број на зграда	Викано место/улица	Катастарска		Површина на во м2	Површина на во м2	Право на недвижност	Број на Евидентен лист	Продобелкување	Шифра и тип на товари и прибелешки	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице
			основен	дел			мултура	класа								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Нова состојба																
Paдp	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Број на зграда	Викано место/улица	Катастарска		Површина на во м2	Површина на во м2	Право на недвижност	Број на Евидентен лист	Продобелкување	Шифра и тип на товари и прибелешки	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице
			основен	дел			мултура	класа								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

(Центар/Одделение)

Промени кај објекти																	
Стара состојба																	
Ред.бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Адреса (Улица и куќен број на зграда)	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на зграда и друг објект	Основа на граба	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина на по м2	Волумен на по м3	Право на недвижност	Број на Евидентен лист	Предложување	Шифра и тип наговари и прибавешки	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице
1					Влез			Влез									
2					Кат			Кат									
3					Број			Број									
Нова состојба																	
Ред.бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Адреса (Улица и куќен број на зграда)	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на зграда и друг објект	Основа на граба	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина на по м2	Волумен на по м3	Право на недвижност	Број на Евидентен лист	Предложување	Шифра и тип наговари и прибавешки	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице
1					Влез			Влез									
2					Кат			Кат									
3					Број			Број									

Г. Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недажностите и предбележување

Стара состојба														
ЕВБГ/ЕВБС:														
Адреса/Сараши:														
Адреса/Сараши:														
Ред.бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Износ на побарувањето	Правен основ на запишување		Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Датум и час на прием на пријавата за запишување	Овластено лице
										Назив	Број и датум			
1														
2														
3														
Нова состојба														
ЕВБГ/ЕВБС:														
Адреса/Сараши:														
Адреса/Сараши:														
Ред.бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Износ на побарувањето	Правен основ на запишување		Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Датум и час на прием на пријавата за запишување	Овластено лице
										Назив	Број и датум			
1														
2														
3														

Евидентен лист/наес

(Центар/Одделение)

Г.9. Промени во прилежувања												
Стара состојба												
а) Прилежување на право на користење на градежно земјиште:												
Ресурси на правото на користење на градежно земјиште:												
Ред. бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Адреса/Одделение	Дел на правото на користење	Овластено лице	
			Основен	Дел		Култура	Класа					
1												
2												
3												
Нова состојба												
Ресурси на правото на користење на градежно земјиште:												
Ред. бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Адреса/Одделение	Дел на правото на користење	Овластено лице	
			Основен	Дел		Култура	Класа					
1												
2												
3												
б) Прилежување за несопаѓање на површината содржана во правниот основ со површината прибрана со прмерот, изразена во м2												
Стара состојба												
Ред. бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Несопаѓање на покриената/зразено во м2	Правен основ на запишувањето на правото на користење/постојна катастарска евиденција	Дел на правото на користење	Овластено лице
			Основен	Дел		Култура	Класа					
1												
2												
3												
Нова состојба												
Ред. бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Несопаѓање на покриената/зразено во м2	Правен основ на запишувањето на правото на користење/постојна катастарска евиденција	Дел на правото на користење	Овластено лице
			Основен	Дел		Култура	Класа					
1												
2												
3												



(Центар/Одделение)

		Стара состојба	
в) Прибележување за поединечно запишување			
Содржина на приобележувањето: Пред почетокот со трговија на капитал на кајсторите, издавање на деловни книжици и подготвување на годишните изјави на кајсторите наредна што е предмет на поединечно запишување со подготвување на годишните пријави со трговијата.		Имени и презимена на запишуваните лица на трговијата на капиталот на кајсторите издавање на деловни книжици и подготвување на годишните изјави на кајсторите наредна што е предмет на поединечно запишување со подготвување на годишните пријави со трговијата.	
д) бр	КО ИП		Број на предмет по кој е издадено приобележувањето
		Нова состојба	
в) Прибележување за поединечно запишување			
Содржина на приобележувањето: Пред почетокот со трговија на капитал на кајсторите, издавање на деловни книжици и подготвување на годишните изјави на кајсторите наредна што е предмет на поединечно запишување со подготвување на годишните пријави со трговијата.		Имени и презимена на запишуваните лица на трговијата на капиталот на кајсторите издавање на деловни книжици и подготвување на годишните изјави на кајсторите наредна што е предмет на поединечно запишување со подготвување на годишните пријави со трговијата.	
д) бр	КО ИП		Број на предмет по кој е издадено приобележувањето
		Стара состојба	
д) Прибележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост:			
д) бр	КО ИП	ЕМБГ/ЕМБС	Привен основ
		Малолетност	
		Име и презиме на малолетното лице - сопственик на недвижност:	
с. в	КО ИП	ЕМБГ/ЕМБС	Привен основ (Број на МЛСД, со адреса на живеење и датум, месец и година на изданието)
		Починато лице	
		Име и презиме на лицето сопственик на недвижност:	
д) бр	КО ИП		Привен основ (Број и датум на акт и време на изданието што го издава актот за стартелство)
		Стартелство	
		Име и презиме на лицето сопственик на недвижност за кое е издаден актот:	
д) бр	КО ИП	ЕМБГ/ЕМБС	Привен основ (Број и датум на акт и време на изданието што го издава актот за стартелство)
		Одземане на деловна способност	
		Име и презиме на лицето сопственик на недвижност на кое му е одземана деловната способност:	
д) бр	КО ИП	ЕМБГ/ЕМБС	Привен основ (Број и датум на акт за одземане на деловна способност)
		Продолжување на родителско право	
		Име, презиме на лицето сопственик на недвижност на кое му е продолжено родителското право:	
д) бр	КО ИП	ЕМБГ/ЕМБС	Привен основ (Број и датум на акт и време на изданието што го издава актот за продолжување на родителското право)
		Управување со заеднички имот на брачни другари	
		Подготвување на актот што управуваат со заеднички имот на брачните другари	
д) бр	КО ИП	ЕМБГ/ЕМБС	Привен основ (Број и датум на акт и време на изданието што го издава актот за управување со заеднички имот на брачните другари)

(Центар/Одделение)

КО	ИП	Дисквалификација: Реорганизација, Стечена постапка Зане на правото лице сопственик на недвижност	ЕМБГ/ЕМБС:	Седиште	Превентивна (Бор) и/или на акт и/или на орган што го издава (Бор) на предмет по кој е извршено прибавувањето актот за ликвидација/реорганизација/стечена постапка).	Својствено лице
pa	pa					
1						
Нова состојба						
Прибавување за лична состојба на носителот на правото на сопственост:						
КО	ИП	Малолетност Име и презиме на малолетното лице: сопственик на недвижност:	ЕМБГ/ЕМБС:		Превентивна	Својствено лице
pa	pa					
1						
с. в.	КО	ИП	Починато лице Име и презиме на лицето сопственик на недвижност:	ЕМБГ/ЕМБС:	Превентивна (Бор) и/или на акт и/или на орган што го издава (Бор) на предмет по кој е извршено прибавувањето година на окуп (г):	Својствено лице
pa	pa					
1						
КО	ИП	Старателство Име и презиме на лицето сопственик на недвижност за кој е издаден стварен	ЕМБГ/ЕМБС:		Превентивна (Бор) и/или на акт и/или на орган што го издава (Бор) на предмет по кој е извршено прибавувањето актот за стварен право).	Својствено лице
pa	pa					
1						
КО	ИП	Одземане на деловна способност Име и презиме на лицето сопственик на недвижност на кога му е одземено деловната способност:	ЕМБГ/ЕМБС:		Превентивна (Бор) и/или на акт и/или на орган што го издава (Бор) на предмет по кој е извршено прибавувањето актот за одземане на деловната способност).	Својствено лице
pa	pa					
1						
КО	ИП	Продолжување на родителско право Име, презиме на лицето сопственик на недвижност на кое му е продолжиено родителското право.	ЕМБГ/ЕМБС:		Превентивна (Бор) и/или на акт и/или на орган што го издава (Бор) на предмет по кој е извршено прибавувањето актот за продолжување на родителското право).	Својствено лице
pa	pa					
1						
КО	ИП	Уделување со заеднички имот на брачни другари Идентификација на лицето што уделува со заеднички имот на брачни другари	ЕМБГ/ЕМБС:	Адреса	Превентивна (Бор) и/или на акт и/или на орган што го издава (Бор) на предмет по кој е извршено прибавувањето актот за уделување со заеднички имот на брачните другари).	Други и член на заклучоци
pa	pa					
1						
КО	ИП	Дисквалификација: Реорганизација, Стечена постапка Зане на правото лице сопственик на недвижност	ЕМБГ/ЕМБС:	Седиште	Превентивна (Бор) и/или на акт и/или на орган што го издава (Бор) на предмет по кој е извршено прибавувањето актот за ликвидација/реорганизација/стечена постапка).	Својствено лице
pa	pa					
1						


(Центар/Одделение)

Стара состојба																	
Paдp	KO	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Кагастарска		Површина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Краток опис на прибележувањето	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Опшастено лице
			Основен	Дел		Култура	Класа			Влез	Кат						
1																	
2																	
3																	

Нова состојба																	
Paдp	KO	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Кагастарска		Површина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Краток опис на прибележувањето	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Опшастено лице
			Основен	Дел		Култура	Класа			Влез	Кат						
1																	
2																	
3																	

Стара состојба																		
Paдp	KO	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Кагастарска		Површина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Вид на предмет по кој е извршено запишувањето	Правен основ на запишување	Датум и час на првото запишување на предметот доставено од нотар во електронска форма	Број на предмет по кој е извршено прибележувањето на промената	Опшастено лице
			Основен	Дел		Култура	Класа			Влез	Кат							
1																		
2																		
3																		

Нова состојба																		
Paдp	KO	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Кагастарска		Површина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Вид на предмет по кој е извршено запишувањето	Правен основ на запишување	Датум и час на првото запишување на предметот доставено од нотар во електронска форма	Број на предмет по кој е извршено прибележувањето на промената	Опшастено лице
			Основен	Дел		Култура	Класа			Влез	Кат							
1																		
2																		
3																		



(Центар/Одделение)

Г.11. Промени на други стварни права превземени од стариот електронски систем (хипотека, реален товар, интабулација и службености)

Стара состојба										Нова состојба											
Ред.бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Опис	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице	1	2	3	4	5	6	7	8	
			Основен	Дел		Влез	Кат														Влез

Г.12. Промени на припележувања превземени од стариот електронски систем

Стара состојба										Нова состојба											
Ред.бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Опис	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице	1	2	3	4	5	6	7	8	
			Основен	Дел		Влез	Кат														Влез

Коментар

Име на документот	Број на документот	Датум на документот	Опис на документот

Листера на влезни шифри и кратеници	Опис
Шифра	

Листера на боли	Опис
Бора	Изборан запис
	Нов запис
	Променет запис

М.П.

Овластено лице
(име, презиме и потпис)

Прилог бр.9

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

(Центар/ Одделение)

Приемен штембил

П Р И Ј А В А
за отстранување на техничка грешка во катастар на
недвижности

КО _____

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

Телефон

Прилози:

1. Геодетски елаборат
2. Друго _____
3. Доказ за платен надоместок

Податоци за недвижноста:

Број на катастарска парцела _____

Број на: зграда _____ влез _____ кат _____ стан _____

Катастарски службеник

Подносител на пријавата

(име, презиме и потпис)_____
(име, презиме и потпис)

Прилог бр.10
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

П О Т В Р Д А

за прием на пријавата за отстранување на техничка грешка во
катастар на недвижности

КО _____

Се потврдува дека _____
(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС _____ (адреса/седиште)

на ден _____ година до Агенцијата за катастар на недвижности
достави пријава заведена под број _____ за отстранување на техничка
грешка во катастар на недвижности која се однесува на:

Кон пријавата приложи:

1. Геодетски елаборат
2. Друго _____
3. Доказ за платен надоместок

М.П.

Катастарски службеник

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.11
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / ----- од -----

Врз основа на член 174 став (3) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности
-по пријава на странка-

Се потврдува дека е извршено отстранување на техничка грешка при одржување на востановениот катастар на недвижности за КО _____ пријавата на _____, _____
(име и презиме/назив) ЕМБГ/ЕМБС

_____ (адреса/седиште)
заведена под број _____ од _____ година.

Отстранувањето на техничка грешка е извршено согласно член 174 став (1) и став (2) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008).

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.12
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / ----- од -----

Врз основа на член 174 став (3) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности
- по службена должност -

Се потврдува дека по предмет број _____ од _____, оформен по службена должност, е извршено отстранување на техничка грешка при одржување на востановениот катастар на недвижности за КО _____.

Отстранувањето на техничка грешка е извршено согласно член 174 став (1) и став (2) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008).

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.13
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- од -----

Врз основа на член 174 став (3) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности

Се одбива пријавата за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности во КО _____ поднесена од:

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____ година.

Одбивањето на пријавата за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности е извршено поради тоа што не се работи за техничка грешка во смисол на член 174 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008) и член 20 став (1) од Правилникот за начинот на одржување на катастарот на недвижностите.

Имено:


(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П. _____ Службено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 14

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
(Центар/Одделение)

Приемен штембил

КО _____

П Р И Ј А В А

за бришење на хипотека од интабулационите книги

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

Телефон

Прилози:

1. Изјава заверена од надлежен орган _____
2. Друг правен основ: _____
3. Доказ за платен надоместок

Податоци за недвижноста:

1. Број на катастарска парцела _____ КО _____ (ако се располага со таков податок)
2. Број на: зграда _____ влез _____ кат _____ стан/ деловна просторија _____

Катастарски службеник

Подносител на пријавата

(име, презиме и потпис)_____
(име, презиме и потпис)

Прилог бр.15

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- од -----

(Центар/ Одделение)

Врз основа на член 222 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за бришење на хипотека од интабулационите книги

Се потврдува дека е извршено бришење на хипотека заведена под Ино бр. _____ и Р.бр. _____ од _____ година, во КНИГА бр. _____, страна _____ на интабулациониот протокол при ОСНОВНИОТ СУД _____, на имотот на должникот _____ од _____, хипотекарен должник _____ од _____, за недвижен имот и тоа _____ на КП бр. _____ КО _____.

Бришењето е извршено по пријавата на:

(име и презиме/назив) ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)
заведена под број _____ од _____ година.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)

1290.

Врз основа на член 38 и член 125 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ДИСТРИБУЦИЈА, ПРИСТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од Геодетско Катастарскиот Информационен Систем и за начинот на издавање на податоци од катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/08), во член 3 ставот (3) се менува и гласи:

“(3) За издавање на податоци од ГКИС се плаќа надоместок. АКН со заинтересираните корисници може да склучи договор со кој ќе го регулира начинот на плаќање на надоместокот.”

Член 2

Во член 6 ставот (2) се менува и гласи:

“(2) Личните податоци, односно податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС се издаваат само по нивно барање, лично или преку од нив ополномоштено лице, како и во другите случаи определени со закон.”

Член 3

Членот 22 се менува и гласи:

“(1) По создавањето на технички услови за примена на новиот електронски информационен систем за катастар на недвижности, АКН врши конверзија на податоците од катастарот на недвижности за секоја катастарска општина поединечно.

(2) За катастарските општини со востановен катастар на недвижности за кои е извршена конверзијата од став (1) на овој член, директорот на АКН донесува решение за ставање во примена на новиот електронски информационен систем за катастар на недвижности кое се објавува на огласна табла на АКН. Со ставањето во примена на новиот електронски информационен си-

стем за катастар на недвижности, за наведените катастарски општини престанува да се применува постојниот електронски систем.

(3) До отпочнувањето со примена на новиот електронски информационен систем за катастар на недвижности како дел од ГКИС, податоците од ГКИС од член 14 став (1), член 15 и член 18 на овој правилник ќе се издаваат од постојниот систем.

(4) За формата и содржината на имотниот лист од член 14 став (1) на овој правилник, до отпочнување со примена на новиот електронски информационен систем за катастар на недвижности, ќе се применуваат одредбите од член 17 од Правилникот за изработка и одржување на катастарскиот операт („Службен весник на Република Македонија бр. 53/2006”).

(5) Податоците од став (3) на овој член, како и податоците од член 10, член 11, и член 14 став (3) на овој правилник, по создавањето на технички услови ќе се издаваат од новиот електронски информационен систем за катастар на недвижности како дел од ГКИС.“

Член 4

Прилозите:

- број 1 – Барање за издавање на податоци од ГКИС,
- број 2 – Евидентен лист,
- број 3 – Лист за времени објекти,
- број 4 – Имотен лист,
- број 5 – Пописен лист со незапишани права,
- број 6 – Лист за предбележување на градба,
- број 7 – Копија од катастарски план,
- број 8 – Уверение за историски преглед на извршените запишувања,
- број 9 – Потврда дека лицето не е запишано како носител на право во катастарот на недвижностите,
- број 10 – Барање за издавање на потврда за податоци од интабулационите книги и
- број 11 – Потврда за податоци од интабулационите книги, се заменуваат со нови прилози кои се составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува со донесувањето на решение за ставање во примена на новиот електронски информационен систем за катастар на недвижности.

Бр. 01-8054/1
20 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

Прилог бр. 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Приемен штембил


(Центар/ Одделение)**Б А Р А Њ Е**
за издавање на податоци од ГКИСОд _____,
име и презиме/назив ЕМБГ/ЕМБС_____
адреса/седиште телефон / Е-Маил

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист бр. _____ за КП. Бр. _____ КО _____
2. Копија од катастарски план за КП.Бр _____ КО _____
3. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за
КП.Бр _____ КО _____
4. Лист за предбележување на градба Бр. _____ на КП.Бр _____ КО _____
5. Евидентен лист Бр. _____ КО _____.
6. Лист за времени објекти Бр. _____ КО _____.
7. Пописен лист со незапишани права Бр. _____ КО _____.
8. Потврда дека не сум запишан како носител на право во КН
9. Други податоци: _____

Барам податоците да ми бидат издадени во:

писмена форма
електронска форма

Подносител на барањето

Датум _____

Бар код

Прилог бр. 2
(Центар/Одделение)



ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ број: _____
Катастарска општина: _____

ПОДАТОЦИ ЗА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ / ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ												
Број на катастарска парцела	Адреса (улица и куќен број на зградата)	Број на зграда	Намена на зграда и друг објект	Нивена на зграда премерена при конзервација на податоците од стариот електричен систем	Влез / Кат / Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна покривка во м ²	Волумен во м ³	Број на предмет по кој е извршено заплување	Датум и час на заплување
					Влез	Кат	Број					

ПОДАТОЦИ ЗА ВПАДАТЕЛИ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ / ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ					
ЕМБГ/ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса/ Седиште	Дел на недвижност	Број на предмет по кој е извршено заплување	Датум и час на заплување
1					
2					
3					

Листера на внесени шифри и кратеници:	
Шифра	Опис

М.П. _____
Катастарски службеник
(име, презиме и потпис)

Бир јод

Прилог бр. 3
(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР И НЕДВИЖНОСТИ



ЛИСТ ЗА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ број: _____
Катастарска општина: _____

ПОДАТОЦИ ЗА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ													
Број на катастарска парцела	Адреса (улица и куќен број на зграда)	Број на зграда	Намена на зграда и друг објект	Намена на зграда премена при верифика на поврзоте од степенот електроинсталација	Влеп/Кат/ Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна поданица во МЗ	Возвртен во МЗ	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
					Влеп	Кат	Број						

ПОДАТОЦИ ЗА ВЛАДАТЕЛИ НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ							
Ред.бр	ЕМБГ/ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса/ Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување

Потпишала за време на шифра и датум:
Шифра
Опис

М.П.
Катастарски службеник
(име, презиме и потпис)

Бр. 004

Страна 1 од 1

Прилог бр.4
(Визуал/Одделение)



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ИМУБНОСТ И НЕДВИЖНОСТИ

ИМОТЕН ЛИСТ број: _____
Катастарска општина: _____

ЛИСТЪ: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	Име и презиме / Име	Адреса / Страна	Име на парцелата	Примено право на заштита	Број на предмет по кој е извршено заштитување	Датум и час на извршено заштитување
1						
2						

ЛИСТЪ: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМИШТЕТО/КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА (И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ)

Број на катастарска парцела	Вид на право	Вид на место/улица	Категорија		Површина во м ²	Соопштеност/соопштеност/заедничка сопственост	Превзе првобитно при извршување на катастарска служба: катастарска служба	Број на издадена лист	Датум и час на извршено заштитување
			култура	зграда					

ЛИСТЪ: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	Адреса (булевар и куќен број на зградата)	Име на зградата и делови од зградата	Име на посебен дел од зградата	Вид на право	Вкупна површина во м ²	Соопштеност/соопштеност/заедничка сопственост	Превзе првобитно при извршување на катастарска служба: катастарска служба	Број на издадена лист	Датум и час на извршено заштитување

ЛИСТЪ: ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН, ПРИЗНАВАЊЕ НА ФАКТИ ОД ВЛИЈАНИЕ ЗА НЕДВИЖНОСТИ И ПРИЗНАВАЊЕ

Г. ПРАВО НА ЗАЛОЖ (ХИПОТЕКА)

Број на катастарска парцела	Број на зградата	Вид на право	Име на зградата и посебен дел од зградата	Вид на право	Вкупна површина во м ²	Соопштеност/соопштеност/заедничка сопственост	Примено право на заштита	Број на предмет по кој е извршено заштитување	Датум и час на извршено заштитување


Бир код:

(Центар/Одделение)

Г2. ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР														
Наставка на правото на недвижен товар:														
Друга триба, доколку е различна од основното право на сопственост на недвижен предмет:														
Број на регистрациска партида	Основа	Датум	Број на зградата	Плош/ Кат/ Број на посебен дел од зградата			Намена на посебен дел од зградата	Вид на користење на земјиште	Влезен во мЗ	Рок	Превенција според законот за недвижен имот	Друга пометка согласно со правниот систем	Број на предмет на кој е извршено заложување	Датум и час на првпат на пријавата за заложување
				Влез	Кат	Број								

Г3. ПРАВО НА ЛИЗИНГ														
Датум на заклучок за заклучок за недвижен имот:														
Споредбата на лизинг:														
Број на регистрациска партида	Основа	Датум	Број на зградата	Плош/ Кат/ Број на посебен дел од зградата			Намена на посебен дел од зградата	Вид на користење на земјиште	Влезен во мЗ	Рок на управување на имотот	Вид на вклучување на недвижен имот	Друга пометка согласно со правниот систем	Број на предмет на кој е извршено заложување	Датум и час на првпат на пријавата за заложување
				Влез	Кат	Број								

Г4. ПРАВО НА ФИДИЦИЈАРНА СОПСТВЕНОСТ														
Контрактна документација согласно законот за недвижен имот:														
Самостојна документација:														
Број на регистрациска партида	Основа	Датум	Број на зградата	Плош/ Кат/ Број на посебен дел од зградата			Намена на посебен дел од зградата	Вид на користење на земјиште	Влезен во мЗ	Рок	Вид на обезбедување на правото на сопственост	Друга пометка согласно со правниот систем	Број на предмет на кој е извршено заложување	Датум и час на првпат на пријавата за заложување
				Влез	Кат	Број								



Број кат:

Страна 3 од 11

(Центар/Одделение)

Г5. ПРАВО НА ДОПОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ ОД ВИДОТ НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Напомена: Правото на допотраен закуп може да се добие по исток, а така да се види корист е виставена.

Иницијално: _____ ДУМ Г.М.С.:

Иницијално: _____ ДУМ Г.М.С.:

Иницијално: _____

Иницијално: _____

Описна податочна за градежта во која корист е воспоставена (дотргованост закуп).												
Број на записарска наредба	Број на зграда	Врста	Кит	Број	Врста/Кит/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Вид на зграда	Воздушни м ²	Воздушни м ²	Начин и обем на користење на землениште	Начинот на закупот	Други и час за записарска

Г6. ПРАВО НА ДОПОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ ОД ВИДОТ НА СЛУЖБЕНОСТ - ПЛОДОУЖИВАЊЕ

Напомена: Правото на службена плодоуживање може да се добие по исток, а така да се види корист е виставена.

Иницијално: _____ ДУМ Г.М.С.:

Иницијално: _____

Иницијално: _____

Описна податочна за плодотрајна закуп на плодотрајна землениште.												
Број на записарска наредба	Број на зграда	Врста	Кит	Број	Врста/Кит/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Вид на зграда	Воздушни м ²	Воздушни м ²	Год. на трговије	Врста на землениште или физикална граница е землениште	Други и час за записарска

Г7. ПРАВО НА СЛУЖБЕНОСТ

Напомена: Правото на службена плодоуживање може да се добие по исток, а така да се види корист е виставена.

Описна податочна за службеност плодоуживање.												
Број на записарска наредба	Број на зграда	Врста	Кит	Број	Врста/Кит/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Вид на зграда	Воздушни м ²	Воздушни м ²	Обем	Врста на користење	Други и час за записарска

(Центар/Одделение)

Г 8. ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВЕРДЕНО СО ЗАКОН												
Име на право		РМГ/З.МГЗ:		Адреса/Сопственик:								
Број на катастарска парцела	Високо место/улица	Катастарска парцела		Површина во м ²	Број на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда	Име на посебен дел од зграда	Вкупна површина во м ²	Првпат основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување	
		Култура	Класа									
Основен Дел		Култура	Класа									

Г 9. Прибежливача

Г 9. Прибежливача												
Име на право		РМГ/З.МГЗ:		Адреса/Сопственик:								
Број на катастарска парцела	Високо место/улица	Катастарска парцела		Површина во м ²	Класа	Класа	Површина во м ²	Првпат основ на запишувањето на правото на користење/послужба катастарска евиденција	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување		
		Култура	Класа									
Основен Дел		Култура	Класа									

Г 6. Прибежливача за недвижности со запишување на правото на користење со поддржаната пригода со правото на државно наследство												
Име на право		РМГ/З.МГЗ:		Адреса/Сопственик:								
Број на катастарска парцела	Високо место/улица	Катастарска парцела		Површина во м ²	Класа	Класа	Површина во м ²	Првпат основ на запишувањето на правото на користење/послужба катастарска евиденција	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување		
		Култура	Класа									
Основен Дел		Култура	Класа									

Г 4. Прибежливача за недвижности со запишување на правото на користење со поддржаната пригода со правото на државно наследство												
Име на право		РМГ/З.МГЗ:		Адреса/Сопственик:								
Број на катастарска парцела	Високо место/улица	Катастарска парцела		Површина во м ²	Класа	Класа	Површина во м ²	Првпат основ на запишувањето на правото на користење/послужба катастарска евиденција	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување		
		Култура	Класа									
Основен Дел		Култура	Класа									



Бир код

страна 6 од 8


(Центар/Одделение)

Објавување на лична состојба на возрастот на правото на составност:	
Име и презиме на кандидатот или кандидатката на работното место	ИМБ/ЈМБС
Име и презиме на кандидатот или кандидатката на работното место	ИМБ/ЈМБС
Починото лице	ИМБ/ЈМБС
Име и презиме на лицето сопственик на работното место	ИМБ/ЈМБС
Име и презиме на лицето сопственик на работното место	ИМБ/ЈМБС
Одредба за работна способност	ИМБ/ЈМБС
Име и презиме на лицето сопственик на работното место	ИМБ/ЈМБС
Професионална работна способност	ИМБ/ЈМБС
Име и презиме на лицето сопственик на работното место	ИМБ/ЈМБС
Училиште со завршена школа на бирачката група	ИМБ/ЈМБС
Име и презиме на лицето сопственик на работното место	ИМБ/ЈМБС
Лиценцирање, Регистрација, Студија постигната	ИМБ/ЈМБС
Име и презиме на лицето сопственик на работното место	ИМБ/ЈМБС

10) Придобивање на лиценцирање со предметна област на работа на кандидатот на работното место

Име и презиме на кандидатот на работното место

Број на лиценцирање на кандидатот на работното место	Име на лице/лицата	Класа	Класа	Поправка на М2	Број на група	Внес/Кат/Број на посебна дел од група			Име на лице/лицата од група	Име на лице/лицата од група	Име на лице/лицата од група	Број на лиценцирање на кандидатот на работното место	Датум и час на лиценцирање
						Внес	Кат	Број					



Бир 104

страница 6 од 11

(Центар/Одделение)

4) Придобивање дела подготвени за запиле со третирање од каталог на земјини, поради вложување на ствари при спроведувањето запилување
 (Наведување на недвижностите, каталогските парчиња и нивниот број за колко единици на приближување)

Број на каталогска парчиња	Видово место/улица	Каталогска		Попршина во м ²	Број на зграда	Видов/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Вложувањето поштом во м ²	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во државна на каталогот на недвижностите
		Култура	Класа			Вид	Кат	Број			
Основна	Дел										

5) Придобивање дела подготвени за запиле со третирање од каталог на земјини по пат на комунална
 (Наведување на каталогските парчиња за колко единици на приближување)

Број на каталогска парчиња	Видово место/улица	Каталогска		Попршина во м ²	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ со кое е зауредена комуналноста на подготвот од каталогот на земјини во каталогот на недвижностите
		Култура	Класа		
Основна	Дел				

6) Придобивање на факт дела на одредена КП бр. во тек е изведување на граѓа согласно член 134 од Законот за каталог на недвижности, со изведување на сепаратна подготва
 (Име и презиме/име на кого е извршено одобрувањето за градење (инвеститор): _____ Адреса/Селаште: _____ Цел на проектот на градење: _____)

Број на каталогска парчиња на која е во тек изведување на граѓа	Видово место/улица	Каталогска	Попршина во м ²	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ со кое е зауредена комуналноста на подготвот од каталогот на земјини во каталогот на недвижностите	Број на проектот на градење	Број на проектот кој е извршено приближувањето	Датум и час на запилување
Основна	Дел						

7) Други факт или приближување е градбата со запиле
 (Имена на правните лица)

Број на каталогска парчиња	Видово место/улица	Каталогска		Попршина во м ²	Број на зграда	Видов/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Краток опис на приближувањето	Превен опис на запилување	Број на проектот кој е извршено запилување	Датум и час на запилување
		Култура	Класа								
Основна	Дел										

Бир код:

(Центар/Одделение)

Г10. ПРИВЕЛЕЖУВАЊЕ (УСЛОВНО ЗАПИШУВАЊЕ)

Опис на недвижноста за која е прифатена промената

Број на катастарска парцела	Вид на место/улица	Класификација		Површина во м ²	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Вид на приклучок на водоводна мрежа	Примена на земјиште на третирање на отпадните води	Делумна или целосна заштита на недвижноста	Делумна или целосна заштита на професионална форма	Делумна или целосна заштита на професионална форма
		Класа	Категорија			Влез	Кат	Број						

Г11. ДРУГИ СВАРНИ ПРАВА ПРЕЗЕМЕНИ ОД СТАРИОТ ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ (ЖИНОПЕКА, РЕАЛЕН ТОВАР, ИНТАБУЛАЦИЈА И СЛУЖБЕНОСТИ)

Опис:

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Вид на приклучок на водоводна мрежа	Делумна или целосна заштита на недвижноста
		Влез	Кат	Број			

Г12. ОРГАНИЗУВАЊА И ПРИВЕЛЕЖУВАЊА ПРЕЗЕМЕНИ ОД СТАРИОТ ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Вид на приклучок на водоводна мрежа	Делумна или целосна заштита на недвижноста
		Влез	Кат	Број			

Легенда на внесени пифтри и кратенки:

Шифра	Опис

Тип	Опис
Извод	Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради
Претпис	Цела содржина од имотниот лист



М.П.

Катастарски службеник
(име, презиме и потпис)

Прилог бр.5
(Септар/Одделение)



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА РЕАЛЕН СЕКТОР И НЕКРЕТНОСТИ

ПОПИСЕН ЛИСТ СО НЕЗАЩИПАНИ ПРАВА БРОЈ: _____
Катастарска општина: _____

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

ЕМБГ/ЕМБС	Име и презиме / Име	Адреса Сопствите	Врст на недвижност	Правен основ на запишување
1				
2				
3				
4				

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЛИШНО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	Вид на земнина	Вид на право на сопственост	Вид на земнина	Вид на право на сопственост	Површина во м2	Категорија		Сопственост/соопственост/заклучена сопственост	Привремен во Пописен лист број	Случено во Пописен лист број
						култура	класа			
1										
2										
3										
4										

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	Вид на право на сопственост	Адреса (Улица и куќен број на зграда)	Број на зграда	Намена на зграда и друг објект	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Сопственост/соопственост/заклучена сопственост	Евидентен Лист (ЕЛ) Пописен лист број	Привремен во Пописен лист број	Случено во Пописен лист број
1											
2											
3											
4											

ЛИСТ Г: ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН, ПРИВЕДУВАЊЕ НА ФАКТИ ОД ВЛИЈАНИЕ ЗА НЕПОВИЖНОСТИ И ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ

Г1. ПРАВО НА ЗАПОТ (ХИПОТЕКА)

Број на катастарска парцела	Вид на право на сопственост	Адреса (Улица и куќен број на зграда)	Број на зграда	Намена на зграда и друг објект	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Мест на побарувањето	Правен основ на запишување	Број и датум	
										Вид	Вид
1											
2											
3											
4											

Бир код

страна 2 од n

(Центар/Одделение)

Г2. ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР
 Место на влезот на реален товар: _____
 ЕМБ/ЕМБС: _____
 Адрес/Област: _____

Едно зграда или зграда со стубови на сопственост на недвижен имот:

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез	Влез Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Рок	Други податоци согласно со правниот основ
			Внес	Број					
Основен Дел									

Г3. ПРАВО НА ЛИЗИНГ

Место на влезот на реален товар: _____
 ЕМБ/ЕМБС: _____
 Адрес/Област: _____

Едно зграда или зграда со стубови на сопственост на недвижен имот:

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез	Влез Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Висина на надоместокот за лизинг	Рок на третирање на лизингот	Правен основ на заплување
			Внес	Број						
Основен Дел										

Г4. ПРАВО НА ФИДУЦИЈАРНА СОПСТВЕНОСТ

Место на влезот на реален товар: _____
 ЕМБ/ЕМБС: _____
 Адрес/Област: _____

Едно зграда или зграда со стубови на сопственост на недвижен имот:

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез	Влез Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Рок	Висина на обезбедено поборување	Правен основ од кој произлегува фидуцијарната сопственост
			Внес	Број						
Основен Дел										

Г5. ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ЗАКУП НА ТРАЈНО ЗЕМЛИШТЕ ОД ВИДОТ НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Место на влезот на реален товар: _____
 ЕМБ/ЕМБС: _____
 Адрес/Област: _____

Едно зграда или зграда со стубови на сопственост на недвижен имот:

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез	Влез Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Начин и обем на користење на земјиштето	Надоместок на закупот	Правен основ на заплување
			Внес	Број						
Основен Дел								Се плаќа (Да) / Не се плаќа (Не)		

Општи податоци за зградата во која корист е востановен дополнителен закуп

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез	Влез Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Начин и обем на користење на земјиштето	Надоместок на закупот	Правен основ на заплување
Основен Дел								Се плаќа (Да) / Не се плаќа (Не)		

Бар код

Страна 3 од 11

(Центар/Одделение)

Г6. ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ ОД ВИДОТ НА СЛУЖБЕНОСТ - ПЛОДОУЖИВАЊЕ
 ЕМБ/ЕМБС: _____ Адрес/Општина: _____

Вид на право: _____

Момент на првото на службено користење (плодоуживање, употреба и др.): _____

Вид на право: _____

Вид на право на користење на землното наследство - посетено добро владее на долготрајно закуп: _____

Момент на првото на службено користење со _____

Момент на трансферување на право на долготрајно закуп согласно со правен основ: _____

Момент на исполнување на право на долготрајно закуп согласно со правен основ: _____

Момент на исполнување на право на долготрајно закуп согласно со правен основ: _____

Постоење на право на долготрајно закуп во корист на носителот на плодоуживањето-сопственик на зградата

Број на катастарска парцела	Дел	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Рок на траење	Висина на надоместот или факт дела правото е засновано без надоместок	Правен основ на запишување
			Влез	Кат						

Г7. ПРАВО НА СЛУЖБЕНОСТ
 ЕМБ/ЕМБС: _____ Адрес/Општина: _____

Вид на право: _____

Момент на првото на службено користење (плодоуживање, употреба и др.): _____

Вид на право: _____

Момент на првото на службено користење со _____

Момент на исполнување на право на долготрајно закуп согласно со правен основ: _____

Момент на исполнување на право на долготрајно закуп согласно со правен основ: _____

Описни податоци за повидената недвижност

Број на катастарска парцела	Дел	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Обем	Време на користење	Вид на користење	Рок на траење	Правен основ на запишување
			Влез	Кат								

Г8. ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН
 ЕМБ/ЕМБС: _____ Адрес/Општина: _____

Вид на право: _____

Момент на првото на службено користење (плодоуживање, употреба и др.): _____

Вид на право: _____

Момент на првото на службено користење со _____

Момент на исполнување на право на долготрајно закуп согласно со правен основ: _____

Момент на исполнување на право на долготрајно закуп согласно со правен основ: _____

Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда

Број на катастарска парцела	Дел	Видано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Крток опис на правото	Правен основ на запишување
			Култура	Класа							

Г9. Прибежжувања
 ЕМБ/ЕМБС: _____ Адрес/Општина: _____

Вид на право: _____

Момент на првото на службено користење (плодоуживање, употреба и др.): _____

Вид на право: _____

Момент на првото на службено користење со _____

Момент на исполнување на право на долготрајно закуп согласно со правен основ: _____

Момент на исполнување на право на долготрајно закуп согласно со правен основ: _____

Видано место/улица

Број на катастарска парцела	Дел	Видано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Правен основ на запишување на право на користење/посл.г.на на катастарска евиденција
			Култура	Класа		

Баркод

страна 4 од 11

(Центар/Одделение)

Б) Прибелжување за несооптање на површината содржина во правниот основ со површината прифатена со премоног, изразена во M²			
Број на катастарска парцела	Видно местопилица	Катастарска парцела	Несооптање на површината изразено во M ²
Основен дел		Класа	
<p>Правен основ на запишувањето на правото на користење/постојна катастарска евиденција</p>			
В) Прибелжување за подлинно запишување			
<p>Содржина на прибелжувањето: Предметот е предмет на катастарска евиденција за катастарска парцела со површината прифатена со премоног, изразена во M². Катастарската парцела што е предмет на подлинното запишување со податоците прифатени со премоног:</p>			
Г) Прибелжување за личната состојба на носителот на правото на сопственост			
<p>Матрикулност</p> <p>Име и презиме на матркулното лице - сопственик на недвижноста:</p> <p>ЕМБГ/ЕМБЕС:</p> <p>Правен основ</p>			
Полното лице			
<p>Име и презиме на лицето сопственик на недвижноста:</p> <p>ЕМБГ/ЕМБЕС:</p> <p>Правен основ (број на Редок од книгата на урбаниста и данок, матркул и судбина на судбата)</p>			
Својственост			
<p>Име и презиме на лицето сопственик на недвижноста за цел и содржина на стравата:</p> <p>ЕМБГ/ЕМБЕС:</p> <p>Правен основ (број и датум на акт и дата на актот што го дава актот за стравата)</p>			
Одземање на деловна способност			
<p>Име и презиме на лицето сопственик на недвижноста на кого му е одземена деловната способност:</p> <p>ЕМБГ/ЕМБЕС:</p> <p>Правен основ (број и датум на актот тазне на органот што го дава актот за одземање на деловната способност)</p>			
Продолжување на родителско право			
<p>Име, презиме на лицето сопственик на недвижноста на кој му е продолжено родителското право:</p> <p>ЕМБГ/ЕМБЕС:</p> <p>Правен основ (број и датум на актот и датум на актот што го дава актот за продолжување на родителското право)</p>			
Управување со заеднички имот на брачни другари			
<p>Име, презиме на лицето што управува со заеднички имот на брачни другари</p> <p>ЕМБГ/ЕМБЕС:</p> <p>Адреса:</p> <p>Правен основ (број и датум на актот и датум на актот што го дава актот за управување со заеднички имот на брачните другари)</p>			
Поканување на Програмација, Стенција поставка			
<p>Име на правното лице сопственик на недвижноста:</p> <p>ЕМБГ/ЕМБЕС:</p> <p>Седиште:</p> <p>Правен основ (број и датум на актот и датум на актот што го дава актот за лиценцирање/организационно/управување поставка)</p>			

Бир код


(Центар/Одделение)

д) Прибележување дека податоците се запишани со преземанье од катастар на земјиште, во недостаток на исpravi за правен основателги од надлежни орган										
Напоменување на недвижностите (катастарските парцели и зградите) за кои се однесуваат приобележувањето:										
Број на катастарска парцела	Видано местоулица	Катастарска		Површина во м ²	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Внатрешна површина во м ²	Број и датум на Решение објавено во Службени весник на РМ и датум на стапување во примена на катастарот на недвижностите
		Култура	Класа			Влез	Кат	Број		
Основен Дел										

д) Прибележување дека податоците се запишани со преземанье од катастар на земјиште, поради нејавување на страна при систематското запишување										
Напоменување на недвижностите (катастарските парцели и зградите) за кои се однесуваат приобележувањето:										
Број на катастарска парцела	Видано местоулица	Катастарска		Површина во м ²	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Внатрешна површина во м ²	Број и датум на Решение објавено во Службени весник на РМ и датум на стапување во примена на катастарот на недвижностите
		Култура	Класа			Влез	Кат	Број		
Основен Дел										

е) Други факти чие приобележување е предвидено со закон:										
Вид на приобележување:										
Адреса/Одделение:										
Број на катастарска парцела	Видано местоулица	Катастарска		Површина во м ²	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Внатрешна површина во м ²	Краток опис на приобележувањето
		Култура	Класа			Влез	Кат	Број		
Основен Дел										

Легенда на високим широким и маленик	
Шифра	Опис



М.П.
Катастарски службеник
 (име, презиме и потпис)

Прилог бр. 6
(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



ЛИСТ ЗА ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАДБА број _____

КО _____

Број на катастарска парцела (основен/дел)

Податоци за лицата кои имаат право на градење, согласно одобрение за градење

Име и презиме/ Назив	ЕМБГ/ЕМБС	Адреса/Седиште			Дел на право на градење	
Ред. бр.	Податоци за згради, посебни делови од згради и други објекти, превземени од основниот проект заверен од надлежен орган				Површи на	Прибележување на правото на залог (хипотека) и на други правни дела за промет на предбележаното право на сопственост (Број и датум на исправата, име на нотарот и договорни страни)
	Влез/Кат / Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда		
	Влез	Кат	Број			
1						
2						
3						

М.П.

Катастарски службеник

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 7
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



КОПИЈА ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН

Размер на планот _____

Катастарска општина _____

Катастарска парцела _____



Овластено геодетско лице

М.П.

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 8
(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



Бар код

Врз основа на член 123 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____, по барање на _____, од податоците во катастарот на недвижности го издава следното

У В Е Р Е Н И Е

ЗА ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ ЗАПИШУВАЊА

ЗА КП број _____ КО _____

М.П.

Катастарски службеник

(име, презиме и потпис)

Страна 1 од n

Прилог бр. 9
(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/----- од -----

Бар код

Врз основа на член 123 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____, по барањето на _____, заведено под бр. _____ од _____, од податоците во катастарот на недвижности ја издава следната

ПОТВРДА

ДЕКА ЛИЦЕТО НЕ Е ЗАПИШАНО КАКО НОСИТЕЛ НА ПРАВО ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Се потврдува дека лицето _____ со ЕМБГ/ЕМБС _____ и со адреса на живеење/седиште на ул. _____ во _____, не е запишано како носител на право на недвижностите, во катастарот на недвижностите востановен за катастарските општини чие одржување е во надлежност на _____.

М.П.

Катастарски службеник

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.10

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



(Центар/Одделение)

Приемен штембил

Б А Р А Њ Е
за издавање на потврда за податоци од интабулационите
книги

Од _____,
име и презиме/назив ЕМБГ/ЕМБС

адреса/седиште телефон / E-Mail

Барам да ми се издаде потврда дали на недвижниот имот : КУЌА, СТАН,
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР на УЛ. _____
На КП. БР. _____ ИЛ/ПЛ _____ КО _____
со површина од _____ м², СОПСТВЕНОСТ НА _____
_____ со ЕМБГ/ЕМБС _____ ИМА-НЕМА
заведено хипотека во интабулационите книги што се преземени од
судовите.

Прилог:

1. _____
2. _____

Подносител на барањето

Датум _____

(име и презиме/назив)

Прилог бр.11
(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

Врз основа на член 221 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија"бр.40/2008),Агенцијата за катастар на недвижности, _____, по барањето на _____,заведено под бр._____од_____, од податоците содржани во интабулационите книги ја издава следната

ПОТВРДА

ЗА ПОДАТОЦИ ОД ИНТАБУЛАЦИОНИТЕ КНИГИ

По извршениот увид во интабулационите книги - ХИПОТЕКИ од _____година до денес_____година, за недвижниот имот _____кој се наоѓа на Ул. _____бр._____во _____, со површина од _____м2, видно од _____во сопственост на _____ ИМА-НЕМА ЗАВЕДЕНО ХИПОТЕКА и тоа:

ДОВЕРИТЕЛ:_____од _____

ДОЛЖНИК:_____од _____

ХИПОТЕКАРЕН ДОЛЖНИК:_____од _____,

заведена во книга _____, страна_____, ИНО- _____, Р-_____од_____година, сума во износ од _____евра.

М.П.

Катастарски службеник

(име, презиме и потпис)

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1291.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 141 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008), член 13 од Правилникот за начин и постапка за утврдување и одобрување на користењето на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мали хидроелектрани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2007), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија „ДИКОМ“ ДООЕЛ увоз - извоз с. Ваташа, Кавадарци, за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од мала хидроелектрана, на седницата одржана на ден 25.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА

1. На Друштвото за производство и трговија „ДИКОМ“ ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци, како носител на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука бр. 02-439/1 од 01.03.2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2010), и како повластен производител на електрична енергија со единствен регистарски број ПП-ХЕ-03-4335945-0ЕМКХЦ040320100002-/10 издаден од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, му се одобрува користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана.

Податоци на барателот на повластената тарифа:

- Седиште на друштвото: ул. Населено место без уличен систем Дабниште, Кавадарци;
- Назив на МХЕ: Мини хидроцентрали на рибникот за пастрмка „ДИКОМ“;
- Локација на МХЕ: с. Дабниште на КП бр. 1447 КО Дабниште, Општина Кавадарци;
- Инсталирана моќност на мала хидроелектрана: 32 kW;
- Очекувано годишно производство: 280.320 kWh.

2. На Друштвото од точка 1 од оваа одлука, согласно Одлуката за утврдување на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија и испорачана од мали хидроелектрани кои се стекнале со својство повластен производител бр. 02-231/1од 09.02.2007 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/07), му се одобрува користење на следнава повластена тарифа:

Блок	Месечни количини на испорачана електрична енергија (kWh)	Повластена тарифа (€cents/kWh)
I	1 - 85.000	12,00

3. По повластената тарифа утврдена во точка 2 од оваа одлука, изразена во евроценти за киловатчас (€cents/kWh), за месечната количина на испорачана електрична енергија (kWh), фактурирањето ќе се врши по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на изготвувањето на фактурата. Во повластената тарифа утврдена во точка 2 од оваа одлука не е содржан данокот на додадена вредност.

4. Друштвото од точка 1 на оваа одлука, повластената тарифа утврдена во точка 2 од оваа одлука е должно да ја користи за период од 20 години, а како датум на отпочнување на користење на повластената тарифа ќе се смета датумот на склучување на договорот за откуп на произведената и испорачана електрична енергија со Операторот на пазар на електрична енергија.

5. Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на РМ“.

УП - 1бр. 08-8
25 мај 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1292.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 25.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 31,899
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 33,384
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 32,154
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 31,713
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 26,562

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 69,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 70,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 57,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до	46,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 32,865

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од

точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	68,50	68,00	67,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	70,00	69,50	69,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	56,50	56,00	55,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	45,50	45,00	44,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,905
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,692

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,121
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 26.05.2010 година.

Бр. 02 - 959/1
25 мај 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010071